



ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје

Финансиски извештаи
за годината завршена на 31 декември 2024
со Извештај на независниот ревизор

Содржина

	страна
Извештај на независниот ревизор	1
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	3
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	9
Извештај за паричните текови	13
Извештај за промени во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17
Прилог 1 Годишна сметка	
Прилог 2 Годишен извештај	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА
ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ неживот АД - Скопје**

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ неживот АД - Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2024 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ неживот АД - Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА
ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ неживот АД - Скопје

Извештај за други правни и регулативни барања


Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ неживот АД - Скопје за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Скопје, 24 февруари 2025 година


Овластен ревизор

Костадинка Китаноска



Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



Извештај за финансиската состојба (Биланс на состојба)

На 31 декември 2024 година

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	5	901.312	1.215.841
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		901.312	1.215.841
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004	6	798.818.567	672.432.611
І. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		-	-
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		-	-
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
ІІ. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА – ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	6.1	20.657.087	16.268.790
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група – подружници и заеми на друштва во група – подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		20.657.087	16.268.790
ІІІ. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	7	778.161.480	656.163.821
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	7.1	29.146.131	48.459.453
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		29.146.131	48.459.453
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		-	-

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжува)				
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	7.2	521.230.667	461.230.667
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		521.230.667	461.230.667
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	7.3	105.784.682	72.473.701
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		105.784.682	72.473.701
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	7.4	122.000.000	74.000.000
4.1 Дадени депозити	036		122.000.000	74.000.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	8	50.537.105	65.396.552
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		2.150.196	2.762.460
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		48.386.909	62.634.092
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигурен.	049		-	-

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжува)				
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		-	470.379
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053		-	470.379
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054	9	119.524.351	123.548.692
И. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	9.1	97.848.183	76.836.390
1. Побарувања од осигуреници	056		97.848.183	76.836.390
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		9.276.714	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		9.276.714	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	9.2	12.399.454	46.712.302
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		4.240.446	6.142.409
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		8.159.008	7.905.297
3. Останати побарувања	066		-	32.664.596
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		21.669.578	15.660.491
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЛИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	10	3.742.038	3.778.955
1. Опрема	070		2.379.071	2.415.988
2. Останати материјални средства	071		1.362.967	1.362.967
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	11	17.927.540	15.547.119
1. Парични средства во банка	073		17.927.540	15.547.119
2. Парични средства во благајна	074		-	-
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжува)				
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	12	115.160.565	88.664.171
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		111.248.425	83.543.889
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		3.912.140	5.120.282
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		1.106.611.478	967.328.737
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	084		66.325.714	66.466.310
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	13	314.213.607	272.509.351
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	13.1	513.701.748	513.701.748
1. Запишан капитал од обични акции	087		513.701.748	513.701.748
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		(51.219)	(50.403)
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		(51.219)	(50.403)
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095	13.2	50.999.828	50.999.828
1. Законски резерви	096		50.999.828	50.999.828
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		-	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		292.141.822	315.357.370
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		41.705.072	23.215.548
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-


Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
ПАСИВА (продолжува)				
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105	13.3	-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	14	692.513.857	599.904.874
I. Бруто резерви за преносни премии	107		361.227.617	279.377.939
II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109		331.288.240	320.526.935
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		-	-
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		2.852.945	1.516.714
1. Резерви за вработени	115		1.843.888	1.516.714
2. Останати резерви	116		1.009.057	-
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	15	3.096.567	1.212.287
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119		3.096.567	1.212.287
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	16	68.418.226	71.700.964
И. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		-	-
1. Обврски спрема осигуреници	123		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		9.276.549	23.514.017
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		9.276.549	23.514.017
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130		59.141.677	48.186.947
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		31.417.728	34.844.106
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133		27.723.949	13.342.841

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
ПАСИВА (продолжува)				
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	2.2.1	25.516.276	20.484.547
5. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З+5	136		1.106.611.478	967.328.737
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		66.325.714	66.466.310


Финансиски извештаи се разгледани и одобрени од Надзорен Одбор на Друштвото на 24 февруари 2025 година.

Потпишани во име на Друштвото од:


Г-дин Селаудин Имами
 Член на Управен Одбор


Г-дин Ненад Стаменков
 Член на Управен Одбор




Г-ѓа Елизабета Божиновска
 Претседател на Управен одбор

Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех)

За годината која заврши на ден 31.12.2024 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		635.688.774	444.966.438
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	17	601.622.799	413.436.702
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		722.415.595	527.826.632
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		38.330.854	26.537.377
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		81.849.678	88.385.591
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		(612.264)	533.038
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	18	21.255.247	20.428.897
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		18.699.350	15.896.468
4. Позитивни курсни разлики	217		244.916	1.055.129
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		2.227.004	3.059.120
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		83.977	415.489
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		83.977	415.489
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		-	2.691

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕТО	223a		3.460.905	1.617.874
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	19	5.757.303	3.839.314
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	20	3.592.520	5.643.651
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		591.965.587	421.750.890
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	21	259.366.967	170.036.483
1. Бруто исплатени штети	228		250.860.969	349.752.659
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		1.891.646	1.587.448
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		14.608.845	199.053.918
5. Промени во бруто резервите за штети	232		10.759.306	(177.109.671)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		(14.247.183)	(198.034.861)
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235		-	-
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквизационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквизационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТ. РЕЗЕРВА ЗА ОСИГ. НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦ. РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУ, НЕТО ОД РЕОСИ. (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
2. Промени во бруто матем. резерва за осиг. на живот каде инвест. ризик е на товар на осигу. – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		-	-
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		-	-
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	22	289.624.913	209.501.770
1. Трошоци за стекнување (253+254+255)	252	22.1	226.128.707	154.831.085
1.1 Провизија	253		218.062.601	153.656.818
1.2 Бруто плати за вработени во продажна мрежа	253a		34.194.988	30.521.887
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		1.575.654	1.379.420
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		(27.704.536)	(30.727.040)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	22.2	63.496.206	54.670.685
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		1.458.750	1.094.340
2.2 Трошоци за вработените	258		22.341.308	21.538.050
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		13.918.550	13.434.506
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		1.164.639	1.260.387
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		5.865.607	5.708.805
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		1.392.512	1.134.352
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		-	-
2.4 Останати административни трошоци	260		39.696.148	32.038.295
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		33.413.890	26.700.085
2.4.2 Материјални трошоци	260б		3.037.394	2.717.220
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		3.244.864	2.620.990
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	23	434.245	1.957.849
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		-	-
2. Трошоци за камати	263		-	-
3. Негативни курсни разлики	264		374.888	1.187.152
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	473.970

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		296.727	296.727
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	24	33.683.617	26.676.246
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		33.683.617	26.676.246
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	25	4.761.718	9.337.818
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	26	4.094.127	4.240.724
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		43.723.187	23.215.548
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	27	2.018.115	-
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279			
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		41.705.072	23.215.548
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

Извештај за паричните текови

за периодот 01.01.2024 до 31.12.2024 година

Опис на позиција	Број на позиција	Износ во денари	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	860.282.899	813.523.228
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	696.639.928	468.460.761
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	199.043.522
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	163.642.970	146.018.945
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	740.469.278	758.238.754
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	246.363.478	346.262.220
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	51.750.347	17.896.490
4. Надоместоци и други лични расходи	310	74.194.824	66.752.800
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	220.219.361	141.442.226
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	-	-
8. Останати одливи од редовни активности	314	147.941.268	185.885.018
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	119.813.620	55.284.474
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	156.012.263	334.942.395
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	50.000.000	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	92.916.023	322.418.795
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	13.096.240	12.523.600

Опис на позиција	Број на позиција	Износ во денари	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
Извештај за паричните текови (продолжува)			
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	269.719.879	393.952.452
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	582.638	677.572
2. Одливи по основ на материјални средства	328	1.631.970	3.902.178
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентит.	330	4.388.297	4.175.320
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	28.889.970	47.939.900
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	234.227.004	337.257.482
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	113.707.616	59.010.057
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	1.016.295.162	1.148.465.623
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	1.010.189.158	1.152.191.206
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	6.106.004	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	-	3.725.583
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	11.821.536	15.547.119
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352) (Белешка 11)	353	17.927.540	11.821.536

Извештај за промени во капиталот

Во денари	Акционерски капитал	Преми и на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари 2023	513.701.748	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	(52.345)	(330.522.862)	15.165.492	249.291.861
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2023 година – исправено	513.701.748	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	(52.345)	(330.522.862)	15.165.492	249.291.861
Добивка или загуба за 2023 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.215.548	23.215.548
Добивка или загуба за тековната 2023 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.215.548	23.215.548
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	1.942	-	-	1.942
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од фин. вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	1.942	-	-	1.942
Реализирани добивки/загуби од фин. вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.165.492	(15.165.492)	-
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците-покривање на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.165.492	(15.165.492)	-
Состојба на 31.12.2023	513.701.748	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	(50.403)	(315.357.370)	23.215.548	272.509.351

Извештај за промените во капиталот (продолжува)												
Во денари	Резерви							Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
Во денари	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари 2024	513.701.748	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	(50.403)	(315.357.370)	23.215.548	272.509.351
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2024 година – исправено	513.701.748	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	(50.403)	(315.357.370)	23.215.548	272.509.351
Добивка или загуба за 2024 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.705.072	41.705.072
Добивка или загуба за тековната 2024 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.705.072	41.705.072.
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	(816)	-	-	(816)
Нереализирани добивки/загуби од мат. сред	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од фин.вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	(816)	-	-	(816)
Реализирани добивки/загуби од фин. влож.расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.215.548	(23.215.548)	-
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците-покривање на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.215.548	23.215.548	-
Состојба на 31.12.2024	513.701.748	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	(51.219)	(292.141.822)	41.705.072	314.213.607

Белешки кон финансиските извештаи

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) претставува акционерско друштво кое своите активности ги обавува во Република Северна Македонија.

Друштвото е 100% во сопственост на *Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft*, осигурителна компанија инкорпорирана во Австрија, која претставува матична компанија на Друштвото.

Седиштето на Друштвото е на ул. Пиринска бр.23/1-1-5, 1000 Скопје.

Основачкиот капитал на Друштвото изнесува ЕУР 8.359.000, поделен на 8.359 обични акции со номинална вредност на една акција од ЕУР 1.000.

Друштвото е регистрирано како акционерско друштво за обавување на неживотно осигурување како основна дејност. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за Осигурување, преку следните класи на осигурување:

Класа 1: Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода

Класа 3: Осигурувањето на моторни возила (каско)

Класа 5: Осигурувањето на воздухоплови (каско)

Класа 7: Осигурувањето на стока во превоз (карго)

Класа 8: Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

Класа 9: Други осигурувања на имот

Класа 10: Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

Класа 11: Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови

Класа 12: Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти

Класа 13: Општо осигурување од одговорност

Класа 18: Осигурување на туристичка помош

На 31 Декември 2024 година, Друштвото има 93 вработени (2023: 94 вработени).

Во текот на 2024 година и до денот на одобрување на овие финансиски извештаи Управниот Одбор на Друштвото се состои од :

Елизабета Божиновска – Претседател на Управен одбор и Генерален Директор на друштвото,
Селаудин Имами – член на Управен одбор и Директор на Сектор Финансии,
Ненад Стаменков – член на Управен одбор.

На денот на доставување на овие извештаи Надзорниот Одбор на Друштвото се состои од :

Отмар Едерер - Председател на Надзорен одбор,
Марко Миќиќ - член на Надзорен одбор,
Ранко Ковачевиќ - член на Надзорен одбор.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основи за подготвување и презентирање на финансиските извештаи

Податоците во приложените финансиски извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/2004....99/2022), Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 27/2002....3/2025), Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија објавени во Правилникот за водење сметководство (Службен весник бр. 159/2009, 164/2010 и 107/2011), Правилник за методот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси (Сл. весник 169/2010....107/2020) и Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување („Службен весник на РМ“ бр. 5/2011....118/2022), Правилник за контен план (148/2010....303/2021), и други законски и подзаконски регулативи пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст “АСО”).

Врз основа на членот 158-с точка 1) и член 122 став (1) точка 1) од Законот за супервизија на осигурување од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесен е Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување. Овој правилник почна да се применува од Друштвото од 1 јануари 2011 година. Во текот на 2021 година, АСО донесе правилник за изменување и дополнување на Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување („Службен весник на РСМ“ бр. 148/2010, 41/2011, 170/2019 и 303/2021).

Придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (во понатамошниот текст „Правилникот“), кои во поединечни делови отстапуваат од начинот на презентација на одредени позиции во финансиските извештаи во согласност на барањата на Меѓународниот сметководствен стандард (МСС) 1 - Презентација на финансиските извештаи.

Почнувајќи од 01.01.2025 година, во примена ќе бидат Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во правилникот за сметководство (Сл. Весник 75/2024). Друштвото изврши проценка на потенцијалното влијание на промените на МСФИ врз финансиската состојба и резултатите од работењето. По извршената проценка се констатира дека овие промени нема да имаат значајно влијание на финансиските извештаи на Друштвото.

Финансиски извештаи се разгледани и одобрени од Надзорен Одбор на Друштвото на 24 февруари 2025 година.

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен средствата класифицирани како расположливи за продажба кои се обелоденети по објективна вредност. Финансиските извештаи се изготвени врз основа на принципот на континуитет.

2.2 Управување со ризици и претпоставка на континуитет

Друштвото редовно ги следи тековните и потенцијалните ризици и континуирано и одговорно управува со нив. Механизмите кои обезбедуваат деловен континуитет во случај на влошување на ситуацијата на локално и глобално ниво се утврдени на ниво на Групацијата. Ризичниот профил на Друштвото не отстапува значајно од година во година земајќи ги предвид промените на финансискиот пазар и новите вложувања во портфолиото во текот на периодот. Ликвидноста и капиталната адекватност на Друштвото континуирано се следи и е оценета како соодветна. Како резултат на тоа, може да се заклучи дека примената на претпоставката на континуитет е исто така соодветна.

Обезвреднување и мерење на објективна вредност на финансиски средства

Нема значајни промени на финансискиот пазар во текот на 2024 година кои би предизвикале промени во мерењето на финансиските средства како и преоценка на соодветноста на објективната вредност и проценка на евентуално обезвреднување на вложувањата кои се класифицираат како расположливи за продажба.

2.3 Користење на проценки и расудувања

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Друштвото, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка 4.

2.4 Функционална и известувачка валута

Презентираниите финансиски извештаи се искажани во македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Друштвото.

Финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствените политики образложени во Белешката 3 кон финансиските извештаи.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

3.2 Признавање на приходи

Бруто приходи од премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци по основ на премии. Бруто полисираните (запишаните) премии се намалуваат за износот на вратените и поништени претходно полисирани премии во пресметковниот период.

Заработениот дел од премиите се признава како приход, кој се утврдува за периодот на покриеноста на соодветната полиса, односно во периодот од датумот на настанувањето на ризикот до моментот на времетраењето на обештетувањето, врз основа на моделот на превземен ризик.

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Приходи од камати

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка.

3.3 Трошоци и обврски по основ на штети од осигурувањето

Настанатите, пријавените и исплатените штети

Настанатите, пријавените и исплатените штети, се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети

Настанатите, пријавени и неисплатени штети, до крајот периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување во согласност со интерните правила на Друштвото и Правилникот за минималните стандарти за пресметка на техничките резерви, усвоен од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Други технички резерви се издвојуваат за планираните идни обврски и ризици од поголеми штети кои произлегуваат од осигурително покритие за одговорност на одредени ризици и обврски согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Врз основа на овој тест, Друштвото во текот на 2017 год издвои дополнителна резерва за неистечени ризици како надополнување на резервата за преносни премии.

3.4 Премии од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување во нормалниот тек на работењето. Реосигурувањето Друштвото го обавува преку своето матично друштво, кое ги склучува договорите за реосигурување на ниво на Групацијата и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Премииите за реосигурување се признаваат како намалување на бруто приходите од премија во текот на периодот покриен со реосигурувањето во согласност со очекуваното однесување на реосигурителниот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период, не се признава како расход туку се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување и е вклучен како одбитна ставка на резервирањата на преносната премија.

3.5 Одложени трошоци за стекнување

Врз основа на измените во Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и деталната содржина на годишниот извештај (сл.весник бр.170/2019) и Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за контен план на друштвата за осигурување и реосигурување (Сл.весник бр.303/2021), Агенцијата за супервизија на осигурување пропиша нов метод за пресметка на одложените трошоци за стекнување кој треба да се применува од 1 Јануари 2022 година. Новата методологија содржи појаснувања во однос на трошоците кои може да се користат при пресметка на одложените трошоци за стекнување (DAC).

Согласно измените Друштвото ја признава провизијата на договорна основа во согласност на договорената бруто полисирана премија и врши нивно одлагање конзистентно на тој основ. Трошоците за стекнување вклучуваат трошоци за провизија, вариабилниот дел на бруто плати за вработени во внатрешната продажна мрежа и трошоците за печатење на полиси за осигурување.

Горенаведените трошоци за стекнување се капитализираат и се одбиваат од трошоците во однос на признаениот приход од премија. Трошоците за стекнување се поврзуваат со соодветните приходи од премија, преку нивно распределување по класи на осигурување. Овој начин е конзистентен на начинот на кој Друштвото ги признава приходите од полисирана премија.

3.6 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, паричните средства искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат.

	2024	2023
	МКД	МКД
1 ЕУР	61.4950	61.4950
1 УСД	58.8807	55.6516

3.7 Оданочување

Тековен данок

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено, од страна на даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% (2023:10%) се пресметува на утврдената добивка за периодот, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, согласно законските одредби (2023:10%).

Одложен данок

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои

веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночните стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување. На 31 декември 2024 и 2023 година не постојат оданочиви или одбитни временски разлики и последователно, во овие финансиски извештаи не се признати никакви одложени даноци.

Данок на додадена вредност (ДДВ)

Приходите од осигурување како и другите приходи кои Друштвото ги остварува во текот на редовното работење се ослободени од ДДВ. Влезниот ДДВ при набавка на средства не може да се поврати од даночните власти и се признава како дел од набавната вредност на средствата, доколку е применливо; побарувањата се искажани без ДДВ, а обврските се искажани со вклучен ДДВ.

3.8 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Во согласност со законските барања, Друштвото има обврска на своите вработени да им исплати отпремнина при пензионирање во висина на две просечни месечни плати. Друштвото за 2024 година има евидентирано резервација за трошоци за пензионирање согласно пресметката од актуарот во износ од 1.843.888 денари (2023: 1.516.714 денари).

3.9 Наеми

Оперативен наем

Плаќањата за оперативниот наем се признаваат како трошок во добивката или загубата на праволинска основа во периодот за кој трае наемот.

Финансиски наем

Наемите на средствата во услови кога Друштвото ги презема сите ризици и награди својствени за сопственоста се класифицирани како финансиски наем. При почетно признавање средството земено под наем се мери според пониската од неговата објективна вредност и сегашната вредност на минималните плаќања на наемот. Последователно на почетното признавање, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика применлива на тоа средство. Сите останати наеми се класифицирани како оперативни наеми, а средствата под наем не се признаваат во извештајот за финансиска состојба на Друштвото.

3.10 Опрема и нематеријални средства

Опремата и нематеријалните средства се евидентираат по набавната вредност намалена за акумулираната депрецијација и амортизација, и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои.

Почетното признавање ги вклучува фактурната вредност, увозните царински трошоци, други давачки при набавката кои се без право на враќање и сите други трошоци кои се прават со цел средството да се стави во работна состојба. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема не се капитализира како дел од таа опрема, туку поодделно се прикажува како нематеријално средство.

Трошоците за редовно одржување и поправки на опремата се евидентираат во добивката или загубата во моментот на нивното настанување.

Депрецијацијата и амортизацијата се пресметуваат на набавната вредност на средството, земајќи го во предвид проценетиот век на користење, со употреба на праволиниска метода. Проценетиот корисен век на средството и применетиот метод на депрецијација и амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година, и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на депрецијација и амортизацијата.

Проценетите годишни стапки на депрецијација и амортизација на опремата и нематеријалните средства се како што следи:

Компјутери	25%
Опрема и мебел	10% - 25%
Моторни возила	25%
Нематеријални средства	25%

Кога амортизираните средства се ставаат надвор од употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се елиминираат од соодветните сметки.

Капиталните добивки или загуби реализирани со отуѓувањата се признаваат како приход или трошок.

Средства земени под наем - наемател

Наемите на средствата во услови кога Друштвото ги презема сите ризици и награди својствени за сопственоста се класифицирани како финансиски наем. При почетно признавање средството земено под наем се мери според пониската од неговата објективна вредност и сегашната вредност на минималните плаќања на наемот. Последователно на почетното признавање, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика применлива на тоа средство. Сите останати наеми се класифицирани како оперативни наеми, а средствата под наем не се признаваат во извештајот за финансиска состојба на Друштвото.

3.11 Загуби поради оштетување на материјалните средства

На крајот на периодот на известување, Друштвото ги преоценува сметководствените вредности на своите материјални средства за да утврди дали постојат навестувања дека дошло до загуби како резултат на намалување на вредноста на средствата. Ако постојат такви навестувања, се проценува надоместувачката вредност на средствата за да се утврдат евентуалните загуби поради оштетување. Доколку не е во можност да се процени надоместувачката вредност на поединечно средство, Друштвото го проценува надоместувачкиот износ на единицата која генерира парични текови а на која тоа средство и припаѓа.

Надоместувачката вредност е нето продажната цена или вредноста во употреба, во зависност од тоа која е поголема. За потребите на проценката на вредноста во употреба, се дисконтираат проценетите идни парични приливи до нивната сегашна вредност со примена на дисконтна стапка пред оданочување која ја одразува сегашната пазарна процена на временската вредност на парите и ризикот кој е специфичен за тоа средство.

Ако проценетиот надоместувачки износ на средството (или на единицата која генерира парични текови) е помал од сметководствената вредност, во тој случај сметководствената вредност на тоа средство (или на единицата која генерира парични текови) се намалува до надоместувачкиот износ. Загубите поради оштетување се признаваат веднаш како расход.

При последователното сторнирање на загубата поради оштетување, сметководствениот износ на средството (или на единицата која генерира парични текови) се зголемува до ревидираниот проценет надоместувачки износ на тоа средство, при што поголемата сметководствена вредност не ја надминува сметководствената вредност која би била утврдена доколку во претходните години не би дошло до признаени загуби поради оштетување на тоа средство.

На ден 31 декември 2024 година, врз основа на проценка на Раководството на Друштвото, не постојат индикации за оштетување на вредноста на основните средства.

3.12 Финансиски средства

Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати, како што следи:

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Со состојба на 31 Декември 2024 и 2023 година Друштвото ги има класифицирано уделите од инвестициски фондови во оваа категорија, односно како хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување.

Финансиски средства чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2024 Друштвото нема евидентирано вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање (2023: нема евидентирано вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање).

Кредити и побарувања се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата коишто не котираат на официјалните пазари, освен оние коишто Друштвото има намера да ги продаде во краток рок, оние коишто при почетното признавање Друштвото ги класифицирало како средства по објективна вредност преку добивки и загуби или расположливи за продажба или оние за кои Друштвото нема да биде во можност да го поврати почетното вложување што не е резултат на кредитното вложување. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година Друштвото ги класифицира парите и паричните еквиваленти, побарувањата од осигуреници и останатите побарувања од непосредни работи, орочените депозити во домашни банки, средствата од реосигурување и вложувањата во заеднички контролирани ентитети како кредити и побарувања.

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни финансиски инструменти кои се, или класифицирани во оваа категорија или не се класифицирани во било која од останатите категории. Со состојба на 31 декември 2024 година Друштвото ги класифицира обврзниците како финансиски средства расположливи за продажба.

Заеднички контролиран ентитет е заедничко вложување кое инволвира основање на акционерско друштво, партнерство или друг ентитет во којшто секој учесник во заедничкото вложување има учество. Ентитетот работи на ист начин како и другите ентитети, освен што договорниот аранжман помеѓу учесниците во заедничкото вложување воспоставува заедничка контрола над економската активност на ентитетот. Заедничка контрола е договорна согласност за делење на контролата над економската активност, и постои само кога стратешките финансиски и оперативни одлуки поврзани со активноста бараат едногласна согласност од страните кои ја делат контролата (учесниците во заедничко вложување). Учесникот во заедничко вложување го признава своето учество во заеднички контролираниот ентитет користејќи ја методата на главнина.

Класификација на финансиските обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорениот ангажман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски кон реосигурители, обврски по основ на осигурување и останати обврски. Истите се евидентирани по нивна објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Почетно признавање

Друштвото почетно ги признава кредитите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот. Сите финансиски средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, почетно се мерат по нивната набавна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство.

Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во добивките и загубите само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

Последователно мерење на финансиски средства

По почетното признавање, Друштвото ги мери расположливите-за-продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот на финансиската состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани-до-доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување, кои се признаваат во добивките и загубите во периодот во кој се јавуваат.

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

Оштетување на финансиски средства

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

Друштвото редовно врши вреднување на ставките од билансот на состојба (Извештајот за финансиска состојба) согласно Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси и измените и дополнувањата, донесени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Друштвото ги класифицира своите побарувања во соодветни групи по основ на премија за осигурување, побарувања по основ на регрес и останати побарувања во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето и останати побарувања.

Врз основа на таа класификација, со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото утврдува соодветна исправка на вредност – Посебна резерва на побарувањата на следниот начин:

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
 Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Ризична категорија	Период на доцнење на датумот на финансиските извештаи	% на исправка на вредност
Категорија А	до 30 дена	0%
Категорија Б	од 31 до 60 дена	10%
Категорија В	од 61 до 120 дена	31%
Категорија Г	од 121 до 270 дена	51%
Категорија Д	од 271 до 365 дена	71%
Категорија Ѓ	над 365 дена	100%

Депризнавање на финансиски средства

Друштвото депризнава финансиските средства само во случај кога договорните права за средството истекуваат или се пренесува финансиското средство и соодветно сите ризици и права кои произлегуваат од сопственоста на друг ентитет.

3.13 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски.

Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и субординирани обврски.

Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност.

Обврски за настанати пријавени штети

Овие обврски се признаваат врз основа на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

3.15 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на доспевање пократок од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

3.16 Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Трошоците директно поврзани со издавање на инструменти на главнина се признаваат како намалување на почетното мерење на инструментот на главнина.

Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот.

Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премија од акции.

Резерви

Резервите кои се состојат од задолжителни и ревалоризациони резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

3.17 Нетирање

Средствата, обврските, приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба, односно извештајот за сеопфатната добивка само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи, и кога тоа е дозволено со стандардите и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

3.18 Трансакции со поврзани страни

Согласно Законот за супервизија на осигурување поврзани лица се сметаат две или повеќе правни и физички лица кои се меѓусебно поврзани на следните начини:

- а) управувачко или капитално, или на кој било друг начин, при што тие заедно ја определуваат нивната деловна политика или работат во координација едни со други за да обезбедат вообичаени комерцијални предности;
- б) кога едно лице значително влијае на донесувањето на финансиски и деловни одлуки на другото лице;
- в) работењето или резултатите од работењето на едното лице значително влијаат врз работењето на другото лице. Лицата се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има учество во друго правно лице.

Поврзани лица вклучуваат:

- а) членови на потесно семејство;
- б) членови на орган на управување, надзорен орган или прокуррист, како и членови на нивното потесно семејство;
- в) лица вработени врз база на договор за работа со посебни услови, како и членови на нивното потесно семејство;
- г) на начин што едно лице, односно лица кои се сметаат за поврзани лица заедно директно или индиректно имаат учество во друго лице;
- д) на начин што во двете лица учество има исто лице, односно лица кои се сметаат за поврзани.

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираните вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

Проценка на настанати, пријавени и неисплатени штети

Секоја пријавена штета се проценува поединечно од страна на Друштвото земајќи ги во предвид околностите при настанување на штетата, достапните информации и искуството на Друштвото за големината и износот на сличните штети. Проценките на резервациите за овие штети базираат на информациите кои се достапни во моментот на проценката, меѓутоа конечната обврска по штетите може да варира како резултат на дополнителни промени на расположливите информации кои настанале од моментот на проценката до моментот на конечната исплата и ликвидирање на штетата.

Проценка на резервациите за настанати непријавени штети

Резервациите за настанати непријавени штети се прават со примена на Chain-Ladder методата и со примена на други методи превземени од искуството на Групацијата за ваков тип на проценки. Износите за проценетите настанати непријавени штети може да се разликуваат во однос на пријавените штети во наредниот период.

Исправка на вредноста на побарувањата

Исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби како резултат на неможноста купувачите да ги исполнат своите обврски, применувајќи релевантни одлуки на Раководството. При утврдување на адекватноста на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања, проценката е заснована на старосна анализа на побарувањата за премии, историските отписи, кредитните способности на клиентите и промените во условите на продажба. Ова вклучува и претпоставки за идното однесување на клиентите и соодветните идни наплати од нив. Раководството на Друштвото верува дека не е потребна дополнителна исправка.

Објективна вредност

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

Обврски спрема Националното Биро за Осигурување

Во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето, Друштвото, како и останатите осигурителни друштва кои се вклучени на пазарот на осигурување на моторни возила, има обврска кон Националното Биро за Осигурување во поглед на штетите кои произлегуваат од моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Исто така, во случај на ликвидирање на било кое од осигурителните друштва кои се вклучени на пазарот на осигурување на моторни возила, Друштвото заедно со останатите друштва е обврзано да учествува со свое учество во неисплатените штети кои произлегуваат од моторни возила.

Корисен век на средствата

Одредувањето на корисниот век на средствата се заснова на искуството за слични такви средства, како и очекуваниот технолошки развој и промени во пошироката економија, индустриските фактори или локалните пазари. Соодветноста на проценките на корисните векови на средствата редовно се прегледуваат за значајни промени во употребените претпоставки.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер
Набавна вредност	
На 01 јануари 2023	11.707.477
Зголемување	370.518
На 31 Декември 2023	12.077.995
На 01 јануари 2024	12.077.995
Зголемување	291.319
На 31 Декември 2024	12.369.314
Акумулирана депрецијација	
На 01 јануари 2023	10.197.952
Депрецијација за годината	664.202
На 31 Декември 2023	10.862.154
На 01 јануари 2024	10.862.154
Депрецијација за годината	605.848
На 31 Декември 2024	11.468.002
Нето евидентирана вредност	
На 01 јануари 2023	1.509.525
На 31 Декември 2023	1.215.841
На 31 Декември 2024	901.312

Залог врз нематеријални средства

На 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото нема дадено нематеријални средства под залог и истите во целост се користат за вршење на дејност на Друштвото.

6. ВЛОЖУВАЊА

6.1 Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2024 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 20.657.087 денари (2023: 16.268.790 денари) се однесуваат на основачки удел во Национално Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија. Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

7. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	2024	2023
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (нето вредност)	29.146.131	48.459.453
Финансиски вложувања расположливи за продажба	521.230.667	461.230.667
Финансиски вложувања за тргување	105.784.682	72.473.701
Депозити, заеми и останати пласмани	122.000.000	74.000.000
Вкупно	778.161.480	656.163.821

7.1 Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување

	2024	2023
Државни записи со рок на достасување до една година	30.000.000	50.000.000
Акумулирана амортизација	(853.869)	(1.540.547)
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	29.146.131	48.459.453
Котирани	-	-
Некотирани	29.146.131	48.459.453
Вкупно	29.146.131	48.459.453

На 31 декември 2024 година Друштвото има финансиски вложувања чувани до достасување во државни записи со рок на доспевање до 1 година (2023: 48.459.453) и каматни стапки од 3,8% (2023: 4,25%).

7.2 Финансиски вложувања расположливи за продажба

	2024	2023
Државни обврзници со рок на достасување над една година	521.230.667	461.230.667
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	521.230.667	461.230.667
Котирани	-	-
Некотирани	521.230.667	461.230.667
Вкупно	521.230.667	461.230.667

На 31 декември 2024 година Друштвото има финансиски вложувања расположливи за продажба во државни обврзници, со рок на доспевање од 2 до 30 години, (2023: 461.230.667) и каматни стапки од 1,625% до 5,9% (2023: од 1,625% до 5,9%).

7.3 Финансиски вложувања за тргување

Со состојба на 31 декември 2024 година, финансиските вложувања за тргување се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови. Нивната објективна вредност со состојба на 31 декември 2024 година изнесуваше 105.784.682 денари (2023: 72.473.701 денари) усогласена според вредноста на нето имотот по удел на Фондовите на тој датум.

Во текот на 2024 година, Друштвото од промена на објективната вредност на вложувањата кои се чуваат за тргување, оствари приход во вкупен износ од 2.227.004 денари (2023: 3.059.120 денари) (белешка 18). Во текот на 2024 година, Друштвото има остварено приходи од реализирана продажба на удели во отворени инвестициски фондови во вкупен износ од 83.977 денари (2023: 415.489 денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

7.4 Депозити, заеми и останати пласмани

	2024	2023
Орочени депозити во домашни банки (во денари)	122.000.000	74.000.000
Останати пласмани	-	-
Вкупно	122.000.000	74.000.000

На 31 декември 2024 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање до 36 месеци (2023: до 36 месеци) и каматни стапки од 3,0% до 3,8% (2023: 1,0% до 3,5%).

8. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ

	2024	2023
Бруто резерва за преносна премија		
Состојба на 01 Јануари	2.762.460	2.229.422
Движење во тековна година (Белешка 17)	(612.264)	533.038
Состојба на 31 Декември (Белешка 14)	2.150.196	2.762.460
Бруто резерви за штети		
Состојба на 01 јануари	62.634.092	260.668.953
Движење во тековна година (Белешка 21)	(14.247.183)	(198.034.861)
Состојба на 31 Декември (Белешка 14)	48.386.909	62.634.092
Дел за реосигурување во бруто технички резерви (Белешка 14)	50.537.105	65.396.552

9. ПОБАРУВАЊА

Побарувањата се прикажани во бруто износ намалени за исправката на вредноста на побарувањата од договори за осигурување во согласност со Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси и измените и дополнувањата, донесени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

	2024	2023
Побарувања од непосредни работи во осигурување	135.980.163	110.206.652
Исправка на вредност	(38.131.980)	(33.370.262)
	97.848.183	76.836.390
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	9.276.714	-
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	22.989.690	22.356.159
Исправка на вредност	(19.749.244)	(16.213.750)
	4.240.446	6.142.409
Побарувања за финансиски вложувања	8.159.008	7.905.297
Останати побарувања	2.397.501	35.062.097
Исправка на вредност	(2.397.501)	(2.397.501)
	-	32.664.596
Вкупно	119.524.351	123.548.692

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

9.1 Побарувања од непосредни работи во осигурувањето

	2024	2023
Побарувања од осигуреници	135.980.163	110.206.652
Исправка на вредност на побарувања од осигуреници	(38.131.980)	(33.370.262)
	97.848.183	76.836.390

Во текот на 2024 година, Друштвото нема извршено отпис на побарувања поради ненаплатливост (2023: 6.249.211 денари).

Анализата на старосната структура на побарувања од осигуреници со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
Недоспеани побарувања	39.953.325	21.487.060
	39.953.325	21.487.060
Доспеани побарувања		
до 30 дена	25.983.209	21.340.244
31-60 дена	10.706.816	15.038.812
61-120 дена	16.159.136	20.447.595
121-270 дена	20.248.804	11.174.703
270-365 дена	4.151.024	3.067.967
над 365 дена	18.777.849	17.650.271
Доспеани побарувања	96.026.838	88.719.592
Исправка на вредност на побарувања од осигуреници	-38.131.980	-33.370.262
Вкупно	97.848.183	76.836.390

Движењето на сметката на исправка на вредност на побарувања од осигуреници за 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
На 1 јануари	33.370.262	30.281.655
Дополнителна исправка за годината (Белешка 25)	55.503.453	15.265.556
Ослободување на исправка за годината (Белешка 25)	(50.741.735)	(5.927.738)
Отпис на побарувања	-	(6.249.211)
На 31 декември	38.131.980	33.370.262

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

9.2 Останати побарувања

	2024	2023
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	23.989.690	22.356.159
Исправка на вредност	(19.749.244)	(16.213.750)
	4.240.446	6.142.409
Побарувања за финансиски вложувања	8.159.008	7.905.297
Останати побарувања	2.397.501	35.062.097
Исправка на вредност	(2.397.501)	(2.397.501)
	-	32.664.596
Вкупно	12.390.454	46.712.302

Во текот на 2024 година, Друштвото нема извршено отпис на регресни побарувања поради ненаплатливост (2023: - денари).

Движењето на сметката на исправка на вредност на останати побарувања во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
На 1 јануари	18.611.251	16.951.815
Дополнителна исправка за годината (Белешка 26)	3.883.775	1.774.281
Ослободување на исправка за годината (Белешка 26)	(348.281)	(114.845)
Отпис на побарувања	-	-
На 31 декември	22.146.745	18.611.251

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

10. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЛИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)

	Опрема и канцелари ски мебел	Компјутери	Моторни возила	Останати средства	Мат.сред. под фин.лизи.	Вкупно
Набавна вредност						
На 01 јануари 2023	3.110.572	4.629.534	2.710.548	2.318.254	1.847.228	14.616.135
Зголемување	1.370.572	580.517	-	-	-	1.951.089
Расходување	1.349.495	690.435	-	708.153	-	2.748.084
На 31 Декември 2023	3.131.649	4.519.615	2.710.548	1.610.100	1.847.228	13.819.140
На 01 јануари 2024	3.131.649	4.519.615	2.710.548	1.610.100	1.847.228	13.819.140
Зголемување	220.657	595.328	-	-	-	815.985
Расходување	-	-	-	-	-	-
На 31 Декември 2024	3.352.306	5.114.943	2.710.548	1.610.100	1.847.228	14.635.125
Акумулирана амортизација						
На 01 јануари 2023	3.003.501	3.869.213	2.710.548	927.642	1.847.228	12.358.132
Амортизација за годината	53.337	350.222	-	26.579	-	430.138
Расходување	1.349.495	690.435	-	708.153	-	2.748.084
На 31 Декември 2023	1.707.342	3.528.999	2.710.548	246.068	1.847.228	10.040.186
На 01 јануари 2024	1.707.342	3.528.999	2.710.548	246.068	1.847.228	10.040.186
Амортизација за годината	383.270	469.632	-	-	-	852.902
Расходување	-	-	-	-	-	-
На 31 Декември 2024	2.090.612	3.998.631	2.710.548	246.068	1.847.228	10.893.087
Нето евидентирана вредност						
На 01 јануари 2023	107.071	760.321	-	1.390.612	-	2.258.004
На 31 Декември 2023	1.424.306	990.616	-	1.364.033	-	3.778.955
На 31 Декември 2024	1.261.694	1.116.312	-	1.364.033	-	3.742.038

Залог врз опрема

На 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото нема дадена опрема и возила под залог и истите во целост се користат за вршење на дејноста на Друштвото.

11. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2024	2023
Парични средства во банка	17.927.540	11.821.536
Благајна	-	-
Вкупно	17.927.540	11.821.536

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

12. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	2024	2023
Одложени трошоци за премија-стекнување (Белешка 22)	111.248.425	83.543.889
Останати одложени трошоци	3.912.140	5.120.282
Вкупно	115.160.565	88.664.171

Согласно законските измени, Друштвото ги одложува само директните трошоци (трошоци за провизија, вариабилниот дел на бруто плати за вработени во внатрешната продажна мрежа и трошоците за печатење на полиси за осигурување) кои можат непосредно да се поврзуваат со конкретни полиси и кои не би настанале доколку не се склучат полиси на осигурување.

13. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

13.1 ЗАПИШАН КАПИТАЛ

На 31 декември 2024 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 8.359 (2023: 8.359) обични акции со номинална вредност од 1,000 ЕУР по акција, односно 513.701.748 денари. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година акционерската структура на Друштвото е како што следи:

	2024	Бр.на акции 2024	Запишан капитал во денари 2024	2024
Состојба на 1 јануари	8.359	8.359	513.701.748	513.701.748
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	8.359	8.359	513.701.748	513.701.748

	% од акциите со право на глас
Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft	100%
	100%

Краен сопственик на Друштвото е Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft

13.2 ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ

Резерви за сигурност

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од предходни години). Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексит на пораст на цените на мало, Друштвото не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност.

*Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)*

Резервите за сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подлог временски период.

Со состојба на 31 декември 2024 година, резервите за сигурност изнесуваат 40.585.544 денари (2023: 40.585.544 денари).

Општа Резерва

Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото до 31 декември 2011 беше обврзано секоја година да издвојува задолжителна општа резерва, која се формира со одземање на 15% од нето добивката. Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загубата, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи за исплата на дивиденди.

Согласно измените и дополнувањата на Законот за супервизија од 2011 година, се укинува обврската на Друштвото да пресметува и издвојува задолжителна општа резерва согласно Законот за трговски друштва.

Со состојбата на 31 декември 2024, општата резерва изнесува 10.414.284 денари (2023: 10.414.284 денари).

Дивиденда

Во текот на 2024 година, Друштвото не исплати дивиденда (2023: нема).

13.3 СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

Со состојба на 31 декември 2024 година, нема евидентирано субординирани обврски, (2023: нема).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

14. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, бруто техничките резерви на Друштвото се состојат од следниве видови резерви: бруто резерви за преносни премии, резерви за штети и бруто еквализациони резерви.

	2024			2023		
	Бруто	Реосигурување (Белешка 8)	Нето	Бруто	Реосигурување (Белешка 8)	Нето
Настанати, пријавени штети	239.391.770	(38.346.274)	201.045.496	204.813.776	(38.582.793)	166.230.983
Настанати, но непријавени штети	91.894.470	(10.040.634)	81.853.835	115.713.158	(24.051.298)	91.661.860
Бруто еквализациона резерва	-	-	-	-	-	-
Преносна премија	361.227.617	(2.150.196)	359.077.421	279.377.939	(2.762.460)	276.615.479
Состојба на 31 декември	692.513.857	(50.537.105)	641.976.752	599.904.873	(65.396.552)	534.508.322

Резерви за штети

	Бруто	Реосигурување (Белешка 8)	Нето	Бруто	Реосигурување (Белешка 8)	Нето
Состојба на 01 јануари	320.526.934	(62.634.092)	257.892.843	497.636.605	(260.668.953)	236.967.652
Резерви за настанати, пријавени штети (белешка 21)	34.577.995	236.520	34.814.515	(65.566.845)	77.910.665	12.343.820
Резерви за настанати, но непријавени штети (белешка 21)	(23.818.689)	14.010.663	(9.808.026)	(111.542.826)	120.124.196	8.581.370
Останати технички резерви за неистечен ризик	-	-	-	-	-	-
Еквализациона резерва	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	331.286.240	(48.386.909)	282.899.332	320.526.934	-62.634.092	257.892.842

Преносна премија

	Бруто	Реосигурување (Белешка 8)	Нето	Бруто	Реосигурување (Белешка 8)	Нето
Состојба на 01 јануари	279.377.939	(2.762.460)	276.615.479	190.992.348	(2.229.422)	188.762.926
Полисирана премија во тековна година (Белешка 17)	722.415.595	(38.330.854)	684.084.741	527.826.632	(26.537.377)	501.289.255
Заработената премија во тековната година	(640.565.917)	38.943.118	(601.622.799)	(439.441.041)	26.004.339	(413.436.702)
Состојба на 31 декември	361.227.617	(2.150.196)	359.077.421	279.377.939	(2.762.460)	276.615.479

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Бруто технички резерви (продолжува)

Настанатите, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2024	2023
Автоодговорност	173.918.361	144.599.231
Каско	8.219.251	4.441.938
Имот	1.468.057	681.018
Незгода	3.057.523	2.108.102
Зелена карта	50.950.236	51.107.445
Здравствено патничко осигурување	1.543.894	1.742.332
Одговорност	234.448	133.710
Вкупно	239.391.770	204.813.776

Настанати, но непријавени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2024	2023
Автоодговорност	46.271.747	86.190.431
Каско	267.438	230.033
Имот	95.259	50.488
Незгода	2.560.373	3.228.004
Зелена карта	41.841.007	25.214.078
Здравствено патничко осигурување	841.994	708.909
Одговорност	16.652	94.214
Вкупно	91.894.470	115.713.158

Преносната премија по класи на осигурување е прикажана во следната табела:

	2024	2023
Автоодговорност	262.718.642	203.005.506
Зелена карта	61.337.743	47.815.022
Гранични полиси	392.338	311.222
Здравствено патничко осигурување	816.292	810.436
ЦМР	261.560	28.628
Каско	16.330.729	10.204.525
Осигурување на имот	3.275.242	3.122.074
Одговорност	247.846	268.414
Стока во транспорт	-	-
Лична незгода	15.847.224	13.812.112
Вкупно	361.227.617	279.377.939

Бруто еквализациона резерва

Еквализационата резерва претставува дополнителна резерва за штети по договори за осигурување. Еквализационата резерва се издвојува заради израмнување на нерамномерното настанување на штети, односно израмнување на каков било технички дефицит или натпросечен годишен коефициент на штети. Пресметката е направена врз основа на Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Со состојбата на 31 декември 2024 година бруто еквализациона резерва изнесува нула (2023: нула).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Бруто технички резерви (продолжува)

Според правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви, за 2024 и 2023 година се вкалкуирани и резерви за индиректни трошоци за обработка на штети.

Во текот на 2024 год. Друштвото има издвоено Резерви за неистечени ризици во износ од 1.704.826 МКД (2023: 2.827.948 МКД).

Друштвото во 2024 год, пресмета трошоци за резервирања за вработените во износ од 1.843.888 МКД (2023: 1.516.714 МКД).

Останатите резерви во 2024 год. изнесуваат 1.009.057 МКД (2023: нула).

15. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

	2024	2023
Одложени даночни обврски	-	-
Обврска за данок на добивка	1.547.736	-
Тековни даночни обврски	1.548.831	1.212.287
Вкупно	3.096.567	1.212.287

Тековните даночни обврски претставуваат главно даноци за агентските провизии.

16. ОБВРСКИ

	2024	2023
Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	9.276.549	23.514.017
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	31.417.728	34.844.106
Обврски по основ на финансиски лизинг	-	-
Останати обврски	27.723.949	13.342.841
Вкупно	68.418.226	71.700.964

Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување во износ од 9.276.549 денари (2023: 23.514.017 денари) се однесуваат на обврски кон реосигурителот GRACER VEKSELSAITIGE Graz Austria.

Останати обврски од непосредни работи на осигурување

	2024	2023
Обврски по основ на учество во Гарантен Фонд	4.388.297	4.175.320
Обврски за судски трошоци по основ на регрес од НО	231.174	252.531
Обврски по основ на провизија на друштва за застапување	213.832	155.428
Обврски по основ на провизија на застапници во осигурувањето	1.153.154	584.697
Обврски по основ на провизија на осигурително брокерски друштва	2.230.359	2.026.930
Обврски по основ на провизија на останати субјекти	5.405.883	6.189.627
Обврски по основ на противпожарен придонес	3.118.739	648.813
Обврски по основ на останати законски пропишани давачки	1.627.359	2.789.481
Обврски за примани аванси по основ на надомест на штети	13.048.931	18.021.279
Вкупно	31.417.728	34.844.106

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Обврски (продолжува)**Останати обврски**

	2024	2023
Обврски спрема вработените	4.420.968	4.637.608
Обврски спрема добавувачи во земја	1.149.125	780.025
Обврски спрема добавувачи во странство	2.150.376	2.099.028
Останати краткорочни обврски, други	20.003.480	5.826.180
Вкупно	27.723.949	13.342.841

17. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)

Година што завршува на 31 декември 2024

	Бруто полисирана премија (Белешка 14)	Промена на преносната премија	Бруто полисирана премија предадена во реосигурување (Белешка 14)	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување (Белешка 8)	Нето приходи од премија
Авто одговорност	505.079.567	59.593.133	23.984.276	-	421.502.158
Гранични полиси	658.007	-	-	-	658.007
Зелен картон	136.755.693	13.522.720	6.392.774	-	116.840.199
Здравствено осигурување	5.619.148	5.856	-	-	5.613.292
Осигурување на имот	6.390.099	153.167	7.953.804	(612.263)	(2.329.136)
Каско осигурување	28.807.440	6.126.204	-	-	22.681.236
Лични незгоди	30.509.350	2.035.112	-	-	28.474.238
ЦМР	7.996.810	232.933	-	-	7.763.877
Стока во транспорт	-	-	-	-	-
Одговорност	599.481	180.553	-	-	418.928
ВКУПНО	722.415.595	81.849.678	38.330.854	(612.263)	601.622.799

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Заработена премија (нето приходи од премија) (продолжува)

Година што завршува на 31 декември 2023

	Бруто полисирана премија (Белешка 14)	Промена на преносната премија	Бруто полисирана премија предадена во реосигурување (Белешка 14)	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување (Белешка 8)	Нето приходи од премија
Авто одговорност	368.177.406	60.637.205	17.013.481	-	290.526.720
Гранични полиси	2.430.282	311.163	-	-	2.119.119
Зелен картон	103.312.656	17.658.721	4.740.419	-	80.913.516
Здравствено осигурување	4.935.084	323.909	-	-	4.611.175
Осигурување на имот	5.627.489	493.089	4.783.477	533.038	883.961
Каско осигурување	18.370.107	3.768.270	-	-	14.601.837
Лични незгоди	24.325.215	5.123.480	-	-	19.201.735
ЦМР	48.894	28.628	-	-	20.266
Стока во транспорт	-	-	-	-	-
Одговорност	599.499	41.126	-	-	558.373
ВКУПНО	527.826.632	88.385.591	26.537.377	533.038	413.436.702

18. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	2024	2023
Приходи од камати		
Приходи од камати од дадени депозити	2.586.981	2.214.712
Приходи од камата од хартии од вредност	15.610.026	13.415.691
Приходи од вложени средства во Гарантен Фонд	502.343	266.065
	18.699.350	15.896.468
Позитивни курсни разлики		
Позитивни курсни разлики	244.916	1.055.129
	244.916	1.055.129
Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) (белешка 7.3)	2.227.004	3.059.120
Зголемување на вредноста на вложувањата	-	2.691
Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања	83.977	415.489
	2.310.981	3.477.300
Вкупно	21.255.247	20.428.897

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

19. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2024	2023
Приходи од Гарантен Фонд по основ на надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила	458.175	313.650
Приходи од Гарантен Фонд по основ на реализирани регресни побарувања (вонсудски и судски)	4.375.108	3.071.378
Приходи од друштвата за осигурување по основ на надомест за обработка на услужни исплатени штети	924.020	454.286
Останати приходи	-	-
ВКУПНО	5.757.303	3.839.314

20. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2024	2023
Приходи по основ на казни и надоместоци	281.477	572.173
Останати приходи	3.311.043	5.071.478
ВКУПНО	3.592.520	5.643.651

21. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Настанати, исплатени штети во тековната година	250.860.969	349.752.659	(14.608.845)	(199.053.918)	236.252.124	150.698.741
Промени во резервите за штети (белешка 8, 14)	10.759.306	(177.109.671)	14.247.183	198.034.861	25.006.489	20.925.190
Приходи од регресни побарувања	(1.891.646)	(1.587.448)	-	-	(1.891.646)	(1.587.448)
Настанати штети (нето трошоци за штети)	259.728.629	171.055.540	(361.662)	(1.019.057)	259.366.967	170.036.483

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Настанати штети (нето трошоци за штети) (продолжува)

Следната табела ги прикажува трошоците за штети по класи на осигурување:

						2024
	Бруто исплатени штети	Промени во бруто резервите за штети	Учество на реосигурителите во исплатени-те штети	Учество на реосигурителите во промените резервите за штети	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	Вкупно
Автоодговорност	181.074.237	(10.599.553)	(1.879)	-	(1.891.646)	168.581.159
Гранични полиси						-
Зелен картон	46.088.021	16.469.719	(14.247.183)	14.247.183	-	62.557.740
Здравствено осигурување	2.716.474	(62.352)	-	-	-	2.654.122
Осигурување на имот	508.151	831.809	(359.783)	-	-	980.177
Каско осигурување	14.035.023	3.814.717	-	-	-	17.849.740
Лични незгоди	6.439.063	281.791	-	-	-	6.720.854
Одговорност	-	23.175	-	-	-	23.175
Вкупно	250.860.969	10.759.306	-14.608.845	14.247.183	-1.891.646	259.366.967

						2023
	Бруто исплатени штети	Промени во бруто резервите за штети	Учество на реосигурителите во исплатени-те штети	Учество на реосигурителите во промените резервите за штети	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	Вкупно
Автоодговорност	115.214.931	44.580.354	-	120.124.196	(1.587.448)	278.332.033
Гранични полиси	-	-	-	-	-	-
Зелен картон	215.267.397	(223.146.687)	(197.630.3)	77.506.118	-	(128.003.487)
Здравствено осигурување	1.806.324	739.950	-	-	-	2.546.274
Осигурување на имот	1.456.344	132.686	(1.423.604)	404.547	-	569.973
Каско осигурување	9.864.418	864.726	-	-	-	10.729.144
Лични незгоди	6.143.245	(381.764)	-	-	-	5.761.481
Одговорност	-	101.064	-	-	-	101.064
Вкупно	349.752.659	(177.109.671)	199.053.918	198.034.861	(1.587.448)	170.036.483

22. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

22.1 Трошоци за стекнување

	2024	2023
Провизија	218.062.601	153.656.818
Плати за вработени-продажба	34.194.988	30.521.887
Трошоци за маркетинг	-	-
Трошоци за печатење полиси	1.575.654	1.379.420
Промена во одложени трошоци за стекнување	(27.704.536)	(30.727.040)
Вкупно	226.128.707	112.662.121

Нето трошоци за спроведување на осигурувањето (продолжува)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трошоци за стекнување (продолжува)

Во продолжение е прикажана промената во одложените трошоци за стекнување за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година:

	2024	2023
На 1 јануари	83.543.889	52.816.849
Промена на одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување	27.704.536	30.727.040
На 31 декември (Белешка 12)	111.248.425	83.543.889

Друштвото има пресметано одложени обврски за провизии евидентирани како пасивни временски азграничувања во износ од 25.516.276 мкд (2023: 20.484.547 мк).

22.2 Административни трошоци

	2024	2023
Трошоци за вработените	22.341.308	21.538.050
- плати за администрација и проценка и ликвидација	20.948.796	20.403.698
- останати трошоци за вработени	1.392.512	1.134.352
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност	-	-
Трошоци за наемнини	11.973.882	10.827.742
Трошоци за банкарски услуги	1.009.710	1.131.950
Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги (ПТТ)	1.622.399	1.356.251
Трошоци за услуги за поправка и одржување	189.739	204.164
Трошоци за услуги за одржување на мрежата и ИТ	12.221.046	10.469.314
Трошоци за маркетинг и спонзорства	1.083.388	-
Трошоци за репрезентација	371.005	380.329
Трошоци за квалификации (обука)	1.048.164	491.710
Трошоци за преводи и нотеризации	202.404	73.746
Трошоци за останати услуги, адвокатски и техничка консултација	509.760	-
Амортизација на материјални и нематеријални средства	1.458.750	1.094.340
Трошоци за канцелариски и потрошен материјали	425.390	440.556
Трошоци за електрична енергија	1.168.991	1.262.479
Трошоци за претплата на весници и списанија	-	-
Трошоци за потрошено гориво	727.908	683.811
Трошоци за резервирања за пензиски планови, нето	327.174	223.864
Трошоци за останати резервирања	1.009.057	-
Трошоци за надоместоци за службени патувања и патни трошоци	221.375	506.215
Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување	553.537	855.700
Трошоци за ревизија	509.601	363.998
Трошоци за даноци и придонеси - такси	524.932	671.213
Останати трошоци	3.996.686	2.095.253
Вкупно	63.496.206	54.670.685

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трошоци за вработените

Трошоците за плата во Друштвото се евидентираат поделено, односно делот од платите во продажба се дел од трошоците за стекнување, додека платите за вработените во администрацијата и во процена и ликвидација на штети се прикажуваат како административни трошоци.

Обврските по основ на нето плати и придонеси на Друштвото се прикажани во вкупен износ.

	2024	2023
Нето плати	35.282.818	34.171.976
Придонеси	19.621.126	16.753.609
Останати трошоци за вработени	1.392.592	1.134.352
Вкупно	56.296.536	52.059.937

23. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	2024	2023
Трошоци од камати за субординиран заем	-	-
Негативни курсни разлики	374.888	1.187.152
Вредносно усогласување (нереализирани загуби сведување на објективна вредност)	-	473.970
Реализирани загуби од продажба на финансиски имот – капитална загуба	-	-
Останати трошоци од вложувања	59.357	296.727
Вкупно	434.245	1.957.849

24. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2024	2023
Трошоци за исплата на штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила	8.173.832	7.750.511
Трошоци по основ на противпожарен придонес	10.358.136	7.230.530
Премија предадена во реосигурување по основ на неосигурани и непознати моторни возила	389.010	234.938
Трошоци по основ на останати законски давачки	6.943.439	5.062.254
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган	2.879.003	2.543.745
Трошоци по основ на финансирање на Националното биро за осигурување	4.148.466	3.050.361
Судски трошоци по основ регрес на НО	791.731	803.907
Вкупно	33.683.617	26.676.246

25. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА

	2024	2023
Дополнителна исправка на побарувањата од непосредни работи во осигурување (белешка 9)	55.503.453	15.265.556
(Ослободување на исправка) на побарувања од непосредни работи во осигурување (белешка 9)	(50.741.735)	(5.927.738)
Вкупно	4.761.718	9.337.818

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

26. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА

	2024	2023
Загуби поради обезвреднување на останатите побарувања, освен побарувања по основ на премија за осигурување (Белешка 9)	3.535.494	1.659.436
Останати расходи	558.633	2.581.288
	4.094.127	4.240.724

27. ДАНОЧЕН РАСХОД

	2024	2023
Тековен даночен трошок (данок на добивка)	2.018.115	-
Одложен данок на добивка	-	-
	2.018.115	-

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот даночен расход со билансот на успех за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година:

	2024	2023
(Загуба)/Добивка пред оданочување	43.723.187	23.215.548
Неодбитни трошоци за даночни цели	3.865.926	1.514.306
Даночна основица	47.589.113	24.729.854
Намалување на даночна основица	(27.407.963)	(24.729.854)
Пресметан данок на добивка	2.018.115	-
Ефективна даночна стапка	4,62%	-

Врз основа на член 77 и 80 од Законот за даночна постапка, и врз основа на член 19 од Законот за Данок на Добивка Друштвото по доставеното Барање за пренесување на остварената загуба намалена за непризнаените расходи за 2021 година, на 07.03.2022 година од Управа за Јавни Приходи е добиено Решение под бр. 27-596/3 за пренесување на искажаната загуба од 2021 година на терет на добивките за 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 година.

28. ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната заработка (загуба) по акција е пресметана така што нето добивката/загубата за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината:

	2024	2023
Заработка/(загуба) која припаѓа на акционерите	41.705.072	23.215.548
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето добивка/(загуба) која припаѓа на имателите на обични акции	41.705.072	23.215.548
Пондериран просечен број на обични акции	8.359	8.359
Основна заработка/(загуба) по акција (Денари по акција)	4.989	2.777

Податоци за коефициент на штети, коефициент на трошоци и комбиниран коефициент – по класи на осигурување

Согласно Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви издаден од страна на Агенција за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија, Друштвото ги пресметува коефициентот на штети, коефициентот на трошоци и комбинираниот коефициент.

	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Коефициент на штети	Коефициент на штети	Коефициент на трошоци	Коефициент на трошоци	Бруто комбиниран коефициент	Бруто комбиниран коефициент
незгода	23,6%	30,0%	42,9%	50,4%	66,5%	80,4%
каска	78,7%	73,5%	52,9%	51,0%	131,6%	124,5%
карго	-	-	14,3%	17,4%	14,3%	17,4%
имот пожар	(102,7)%	(13,3)%	(189,5)%	(125,4)%	(292,1)%	(138,7)%
имот останато	-	-	(168,7)%	34,0%	(168,7)%	34,0%
АО	42,3%	40,3%	55,4%	61,7%	97,7%	102,0%
одговорност	297,7%	9,3%	693,7%	19,2%	991,3%	28,5%
здраствено патничко	47,3%	55,2%	15,7%	0,2%	63,0%	55,0%
Вкупно	43,1%	41,1%	55,0%	60,4%	98,2%	101,5%

29. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Со состојбата на 31 декември 2024 и 2023 година трансакциите со поврзани лица во текот на 2024 и 2023 година биле како што следи:

2024	Матично друштво	Останати поврзани лица	Клучен раководен кадар	Вкупно
Вкупно средства	9.276.714	-	-	9.276.714
Побарувања	9.276.714	-	-	9.276.714
-Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	9.276.714	-	-	9.276.714
Вложувања	-	-	-	-
-Дадени депозити	-	-	-	-
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно обврски	11.401.259	66.630	543.813	12.011.702
Обврски	11.401.259	66.630	543.813	12.011.702
-Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	9.276.549	-	-	9.276.549
-Останати обврски (Белешка 13.3)	2.124.710	66.630	543.813	2.735.153
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно приходи	18.069.750	147.833	-	18.217.583
Краткорочни користи за клучен раководен кадар	-	-	6.966.149	6.966.149
Вкупно расходи	49.923.341	6.075.833	6.966.149	62.964.873

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани лица (продолжува)

2023	Матично друштво	Останати поврзани лица	Клучен раководен кадар	Вкупно
Вкупно средства	-	4.400	-	4.400
Побарувања	-	4.400	-	4.400
-Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	-	4.400	-	4.400
Вложувања	-	-	-	-
-Дадени депозити	-	-	-	-
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно обврски	30.515.846	32.182	504.656	31.052.684
Обврски	30.515.846	32.182	504.656	31.052.684
-Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	23.514.017	-	-	23.514.017
-Останати обврски (Белешка 13.3)	7.001.829	32.182	504.656	7.538.667
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно приходи	200.671.792	99.781	-	200.771.573
Краткорочни користи за клучен раководен кадар	-	-	7.409.336	7.409.336
Вкупно расходи	36.356.839	5.334.440	7.409.336	49.100.615

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

30. ТРАНСАКЦИИ СО НАЦИОНАЛНО БИРО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

	2024	2023
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	20.657.087	16.268.790
Побарувања од Национално Биро за Осигурување	2.271.184	4.050.381
Обврски кон Национално Биро за Осигурување	4.619.471	4.427.851
Приходи од вложувања	502.343	266.065
Приходи за обработка на штети	458.175	313.650
Приходи од реализирани регресни побарувања	4.375.108	3.071.378
Трошоци	13.503.039	11.839.717

31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и редовно ги следи значајните судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Вкупниот износ на судски барања за исплата на штети изнесува 213.291.407 денари. Овие судски постапки се во тек, при што по овој основ, како сопствена проценка за исходот на истите, Друштвото издвојува резерви за судски спорови во износ од 25.089.923 денари кои се вклучени во резервите за штети. Исходот на овие судски барања во иднина е крајно неизвесен со оглед на должината на судските процеси и големата неизвесност во нивното решавање.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

32. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2024 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот како и вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви.

Друштвото е усогласено со член 77 став 3 точка 2 од Законот за супервизија на осигурувањето за вредноста на капиталот во однос на Гарантниот фонд.

33. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето со ризикот од осигурување е клучен за работењето на Друштвото. Целта е да се одберат средства чии рокови и износи на доспевање ќе бидат усогласени со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по договорите за осигурување.

Осигурителната активност на Друштвото претставува покривање на штети на лица или правни субјекти – осигуреници на Друштвото, што произлегуваат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и обемот на штетите што произлегуваат од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити на суми на осигурување, процедури за одобрување при прием на ризици во осигурување, ценовни тарифи, процедури за пријава, процена и решавање на штети и централизирано управување со реосигурувањето.

Политика на превземање ризик

Политиката на Друштвото при склучување договори за осигурување е постигнување дисперзија на ризикот, со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на широко портфолио со исти или слични ризици во текот на повеќегодишен период, со што се изедначува резултатот, односно се ублажува променливоста на истиот.

Политиката на Друштвото за склучување на договори за осигурување е презентирана во годишниот план за работа, во кој се утврдени класите за осигурување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да превзема ризици. Сите договори за осигурување се по природа годишни и Друштвото има право да одбие обнова или продолжување на истите, а воедно има право на промена на условите на договорот при негово продолжување.

Политика на реосигурување

Друштвото реосигурува дел од договорите за осигурување со цел контрола на изложеноста кон штетни настани и со цел заштита на изворите на капитал.

Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста на ризикот од осигурување. Иста така, Друштвото обезбедува и факултативно реосигурување за одредени специфични осигурени ризици. Факултативните договори претходно се одобруваат и трошоците по истите се следат на редовна основа.

Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурувачите и периодично ги проверува договорите за реосигурување. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучување на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на Програмата за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со неповрзани реосигурувачи со цел контрола на изложеноста од загуби како резултат на настанување на еден штетен настан.

Усогласеност на средствата и обврските

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се оние кои на Друштвото му служат за покривање на идни обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување и можните загуби во однос на оние ризици за кои Друштвото е должно да издвои средства за техничките резерви.

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето.

Во табелата во продолжение е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

	2024	2023
Средства		
Парични средства	17.927.540	11.821.536
Депозити во банки	122.000.000	74.000.000
Вложувања во хартии од вредност	550.376.798	419.981.878
Друг вид на вложување (до 10% од резерви на преносна премија)	-	-
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	105.784.682	72.473.701
	796.089.020	578.277.115
Обврски (нето технички резерви)		
Резерви за преносни премии нето од делот на реосигурители	359.077.421	276.615.479
Резерви за штети нето од делот на реосигурители	282.899.331	257.892.843
	641.976.752	534.508.322
Усогласеност на средства и обврски	154.112.268	43.768.793

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се пресметани согласно Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување.

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозитите на осигурителното друштво во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Исто така вложувањата во обврзници и/или други хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Понатаму, износот на пари и парични еквиваленти не смее да надминува 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, а износот на удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во Република Северна Македонија не смее да надминува 20%.

На 31 декември 2024 година паричните средства на друштвото изнесуваат 2,3% (2023: 2,0%), депозитите во банки изнесуваат 15,3% (2023: 12,8%), обврзниците и државните записи изнесуваат 69,1% (2023: 72,6%), уделите и акциите на инвестициони фондови регистрирани во Република Северна Македонија изнесуваат 13,3% (2023: 12,5%), друг вид на вложувања (до 10% од резервите на преносна премија) со состојба на 31 декември 2024 нема (2023: нема), од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото на 31 декември 2024 година е усогласено со лимитот за дозволени вложувања согласно член 89 од Закон за Законот за супервизија на осигурувањето.

Усогласеност на средствата и обврските (продолжува)

Исто така, согласно регулативата, вкупните депозити на едно осигурително друштво во една банка не смеат да надминат 25% од средствата кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото. На 31 декември 2024 година, Друштвото е усогласено со пропишаните коефициенти (на 31 декември 2023 година, Друштвото било усогласено).

Осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)

Карактеристики

Во рамките на овој вид на осигурување се регулираат односите помеѓу осигурувачот и осигуреникот во случај на смрт од последици на несреќен случај, траен инвалидитет (инвалидитет) од последици на несреќен случај, повремена неспособност за работа (дневен надомест) и влошено здравје кое бара лекарска помош (трошоци за лекување).

Управување со ризикот

Основните ризици во оваа класа на осигурување се поврзани со дејноста на потенцијалните осигуреници, возраста, полот. Најголемиот ризик произлегува од самата природа на оваа класа на осигурување која што е непредвидлива и се случува неочекувано.

Настанот што предизвикува штета најчесто се случува ненадејно при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата може да биде пријавена со одложен рок, а нејзиното решавање ќе биде завршено по завршувањето на лекувањето и комплетирање на документацијата. Соодветно, осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) се класифицира како долгорочно поради одложување на временските рокови.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за настанување на осигуран настан. Истиот може да биде од материјална или нематеријална природа. Периодот на решавање на материјалните штети е пократок во однос на периодот на решавање на нематеријалните штети поради самата природа на овој тип на штети.

Најголем дел од договорите за осигурување кај кои што е настаната материјална штета од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што крајниот исход е помалку неизвесен. Кај нематеријалните штети времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на решавање на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието и условите на полисата.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик кај нематеријалните штети кои произлегуваат од договорите за осигурување од одговорност е трендот на судовите да одредуваат високо ниво на надомест што значајно варира помеѓу предмети и различни судови.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Северна Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на неговиот имот.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди).

Ризикот од овие осигурувања е Друштвото да го потцени ризикот кој го осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и карактеристиките на имотот. За осигурувањето на имот на физички лица се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и поризични.

Друштвото го реосигурува ризикот од штета е над утврдениот износ на самопридржај на Друштвото.

Каско осигурување на моторни возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Северна Македонија. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребен пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на штети, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Туристичка помош

Карактеристики

Друштвото врз основа на договорот за осигурување, а во зависност од видот на осигурителното покритие, обезбедува услуги наведени во полисата, кои произлегуваат од осигурените случаи што ќе настанат во странство и се поврзани со патувањето во странство, и тоа здравствена помош и осигурување, помош при патување и осигурување, осигурување од незгода, осигурување на багаж, деловна помош и осигурување, отказ на патување, дополнително осигурување за ски пакет (со доплата на премија), дополнително осигурување од спортска незгода (со доплата на премија).

Управување со ризикот

Зачестеноста на овие штети директно е поврзано со патувањата на осигурените лица, а бројот на пријавени штети е поголем во летните месеци.

Настанот што предизвикува штета како причина за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно патничкото осигурување се класифицира како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Развој на штети

Рун офф анализа засебно за резервата за настанати и пријавени штети и резервата за настанати непријавени штети, како и на кумулативна основа, се прави во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви, кој стапи на сила на 01 јануари 2012 година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Северна Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниту една група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

Овие ризици се управуваат и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – реосигурување на вишок на лимит за следните класи на осигурување: имот и одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување за поединечни класи на осигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања во должнички хартии од вредност.

Обврските од договорите за осигурување се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти кои во најголем дел се со фиксна камата (државни записи).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно чувствителни на пазарните каматни стапки бидејќи се некаматносни.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Каматен ризик (продолжува)

На 31 Декември 2024 година

	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некамато- носни
			до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 5 години	над 5 години	
Средства	986.807.563	-	-	22.000.000	57.816.131	191.315.654	401.245.013	314.430.765
Должнички харт. од вредност чувани до доспевање	29.146.131	-	-	-	29.146.131	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	521.230.667	-	-	-	3.670.000	116.315.654	401.245.013	-
Акции и удели во инвестициски фондови	105.784.682	-	-	-	-	-	-	105.784.682
Орочени депозити	122.000.000	-	-	22.000.000	25.000.000	75.000.000	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	20.657.087	-	-	-	-	-	-	20.657.087
Средства од реосигурување	50.537.105	-	-	-	-	-	-	50.537.105
Побарувања	119.524.351	-	-	-	-	-	-	119.524.351
Парични средства и парични еквиваленти	17.927.540	-	-	-	-	-	-	17.927.540
Обврски	(68.418.226)	-	-	-	-	-	-	(68.418.226)
Обврски	(68.418.226)	-	-	-	-	-	-	(68.418.226)
	918.389.337	-	-	22.000.000	57.816.131	191.315.654	401.245.013	246.012.539

Каматен ризик (продолжува)

На 31 Декември 2023 година

	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно- носни
			до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 5 години	над 5 години	
Средства	873.199.391	-	-	-	60.459.453	121.985.654	401.245.013	289.509.271
Должнички харт. од вредност чувани до доспевање	48.459.453	-	-	-	48.459.453	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	461.230.667	-	-	-	-	59.985.654	401.245.013	-
Акции и удели во инвестициски фондови	72.473.701	-	-	-	-	-	-	72.473.701
Орочени депозити	74.000.000	-	-	-	12.000.000	62.000.000	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	16.268.790	-	-	-	-	-	-	16.268.790
Средства од реосигурување	65.396.552	-	-	-	-	-	-	65.396.552
Побарувања	123.548.692	-	-	-	-	-	-	123.548.692
Парични средства и парични еквиваленти	11.821.536	-	-	-	-	-	-	11.821.536
Обврски	(71.700.964)	-	-	-	-	-	-	(71.700.964)
Обврски	(71.700.964)	-	-	-	-	-	-	(71.700.964)
	801.498.427	-	-	-	60.459.453	121.985.654	401.245.013	217.808.307

Каматен ризик (продолжува)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото нема вложувања со променлива каматна стапка. Ефектот од промена на каматните стапки за 1000 основни поени, доколку останатите променливи се константни, на добивката пред оданочување на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2024 година изнесува : нема ефект (2023: 185.000 денари).

Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така што концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон кредитен ризик е контролирана. Анализата на старосната структура на доспеаните побарувања од купувачите за неплатени премии е дадена Белешка 9.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање и расположливи за продажба

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање и кај хартиите од вредност расположливи за продажба во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во обврзници, државни записи, удели во инвестициски фондови и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се надоместат.

Кредитен ризик (продолжува)**Максимална изложеност на кредитен ризик**

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на финансиските извештаи, кои се прикажани во следната табела:

во денари	2024	2023
Финансиски вложувања за тргување	105.784.682	72.473.701
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	29.146.131	48.459.453
Финансиски вложувања расположливи за продажба	521.230.667	461.230.667
Орочени депозити	122.000.000	74.000.000
Вложувања во зеднички контролирани ентитети	20.657.087	16.268.790
Средства од реосигурување	50.537.105	65.396.552
Побарување од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	119.524.351	123.548.692
Парични средства и парични еквиваленти	17.927.540	11.821.536
	986.807.563	873.199.391

Валутен ризик

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите на движењата на нивото на девизните курсеви кои се одразува врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Друштвото не користи финансиски инструменти за заштита од ризикот бидејќи ваквиот вид на инструменти не се во вообичаена употреба во Република Северна Македонија.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

31 декември 2024	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	Вкупно
Вкупно средства	609.929.121	376.878.442	-	-	986.807.563
Вложувања	471.977.900	326.840.667	-	-	798.818.567
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	14.750.746	35.786.359	-	-	50.537.105
Побарувања	105.272.935	14.251.416	-	-	119.524.351
Парични средства и парични еквиваленти	17.927.540	-	-	-	17.927.540
Вкупно обврски	(623.806.160)	(139.978.868)	-	-	(763.785.028)
Субординирани обврски	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	(563.936.248)	(128.577.609)	-	-	(692.513.857)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-
Останати резерви	(2.852.945)	-	-	-	(2.852.945)
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	(57.016.967)	(11.401.259)	-	-	(68.418.226)
Разлика - неусогласена валутна структура	(13.877.039)	236.899.574	-	-	223.022.535

31 декември 2023	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	Вкупно
Вкупно средства	496.325.175	376.874.216	-	-	873.199.391
Вложувања	345.591.944	326.840.667	-	-	672.432.611
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	15.363.003	50.033.549	-	-	65.396.552
Побарувања	123.548.692	-	-	-	123.548.692
Парични средства и парични еквиваленти	11.821.536	-	-	-	11.821.536
Вкупно обврски	(521.154.435)	(151.968.117)	-	-	(673.122.552)
Субординирани обврски	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	(473.549.802)	(126.355.072)	-	-	(599.904.874)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-
Останати резерви	(1.516.714)	-	-	-	(1.516.714)
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	(46.087.919)	(25.613.045)	-	-	(71.700.964)
Разлика - неусогласена валутна структура	(24.829.260)	224.906.099	-	-	200.076.839

Сензитивната анализа од промена на курсеви, односно зголемување или намалување за 10% на денарот во однос на странските валути за средствата и обврските на датумот на билансот на состојба изнесуваат за зголемување 10% 22.490.610 мкд (2023: 22.712.462 мкд), за намалување од 10% -22.490.610 мкд (2023: -22.712.462 мкд). Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

Ризик на ликвидност

Најголем ризик на ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните потреби од расположливи парични средства за исплата на обврските за штети од договорите за осигурување.

Друштвото поседува/одржува високо ниво на средства во секој момент, за исплата на доспеаните обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што допеваат.

Анализата на доспеаноста на средствата и обврските според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена доспеаност е како што следи (во денари):

31 декември 2024	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	над 10 години	Вкупно
Вкупно средства	373.589.809	75.000.000	116.315.654	126.720.963	295.181.137	986.807.563
Вложувања	185.600.813	75.000.000	116.315.654	126.720.963	295.181.137	798.818.567
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	50.537.105	-	-	-	-	50.537.105
Побарувања	119.524.351	-	-	-	-	119.524.351
Парични средства и парични еквиваленти	17.927.540	-	-	-	-	17.927.540
Вкупно обврски	763.785.028	-	-	-	-	763.785.028
Субординирано обврски	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	692.513.857	-	-	-	-	692.513.857
Останати резерви	2.852.945	-	-	-	-	2.852.945
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	68.418.226	-	-	-	-	68.418.226
Разлика - неусогласена валутна структура	(390.195.219)	75.000.000	116.315.654	156.720.963	295.181.137	223.022.535

Ризик на ликвидност (продолжува)

31 декември 2023	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	над 10 години	Вкупно
Вкупно средства	349.968.724	62.000.000	56.315.654	-	404.915.013	873.199.391
Вложувања	149.201.944	62.000.000	56.315.654	-	404.915.013	672.432.611
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	65.396.552	-	-	-	-	65.396.552
Побарувања	123.548.692	-	-	-	-	123.548.692
Парични средства и парични еквиваленти	11.821.536	-	-	-	-	11.821.536
Вкупно обврски	673.122.552	-	-	-	-	673.122.552
Субординирано обврски	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	599.904.874	-	-	-	-	599.904.874
Останати резерви	1.516.714	-	-	-	-	1.516.714
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	71.700.964	-	-	-	-	71.700.964
Разлика - неусогласена валутна структура	(323.153.828)	62.000.000	56.315.654	-	404.915.013	200.076.839

Управување со капиталот

Агенцијата за супервизија на осигурувањето е главен регулатор кој ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Капитал на Друштвото

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Резерви на друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување,
- Пренесена нераспределена добивка,
- Нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и останати придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки претставуваат одбитни ставки при пресметка на основниот капитал на Друштвото за осигурување:

- Сопствени акции, доколку ги поседува Друштвото за осигурување,
- Долгорочни нематеријални средства,
- Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку една третина од остварената добивка искажана во годишната сметка, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години, се додека резервите на сигурност на Друштвото не достигнат најмалку 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото за осигурување се земаат во предвид следниве ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на Друштвото, дополнителниот капитал се зема во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

При пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал ќе се намали за следниве ставки:

- Вложувања на Друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои Друштвото има удел од повеќе од 10%, како и други вложувања во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката на капиталот на тие субјекти,

Капитал на Друштвото (продолжува)

- Вложувања на Друштво во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени погоре, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени погоре.

Гарантен фонд на Друштвото

Според барањата на Законот за супервизија на осигурувањето Гарантниот фонд не смее да биде понизок од една третина од потребното ниво на маргина на солвентност на Друштвото. Исто така, гарантниот фонд не смее да биде понизок од 3.000.000 евра доколку Друштвото врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување. Со состојба на 31 декември 2024 Друштвото е во согласност со овие законски барања и е над минимумот од 3.000.000 евра. Состојбата на вкупниот капитал со 31.12.2024 година изнесува 313.312.295 денари и е над нивото на Гарантен фонд за износ од 128.827.295 денари.

Потребна маргина на солвентност

Капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност на друштвото за осигурување кое се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот – стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

	2024	2023
Маргина на солвентност	120.438.106	47.504.397
Износ на гарантен капитал	313.312.295	271.293.510

Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2024 година и 31 декември 2023 година се презентирани во табелата подолу.

					Промена на коефициен т на покриен.
31 декември 2024			Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	
Тековна позиција на капиталот	Добивка за годината	Капитал и резерви			
Принос од вложувања (+10%)	41.705.072	314.213.607	120.438.106	260,89%	
Принос од вложувања (-10%)	43.830.597	316.339.132	120.438.106	262,66%	1,76%
10% намалување на настанати штети	39.579.547	312.088.082	120.438.106	259,13%	-1,76%
10% зголемување на настанати штети	67.641.769	340.150.304	120.438.106	282,43%	21,54%
10% зголемување на настанати штети	15.768.375	288.276.910	120.438.106	239,36%	-21,54%
5% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	56.186.318	328.694.853	120.438.106	272,92%	12,02%
5% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	27.223.826	299.732.361	120.438.106	248,87%	-12,02%
31 декември 2023			Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициен т на покриен.
Тековна позиција на капиталот	Добивка за годината	Капитал и резерви			
Принос од вложувања (+10%)	23.215.548	272.509.351	47.504.397	573,65%	
Принос од вложувања (-10%)	25.258.438	274.552.241	47.504.397	577,95%	4,30%
10% намалување на настанати штети	21.172.658	270.466.461	47.504.397	569,35%	(4,30%)
10% зголемување на настанати штети	40.219.196	289.512.999	47.504.397	609,44%	35,79%
10% зголемување на настанати штети	6.211.900	255.505.703	47.504.397	537,86%	(35,79%)
5% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	33.690.637	282.984.440	47.504.397	595,70%	22,05%
5% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	12.740.460	262.034.263	47.504.397	551,6%	(22,05%)

Анализа на сензитивност (продолжува)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така што не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли, Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

Објективна вредност**Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност**

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во билансот на состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската позиција се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи:

2024 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	521.230.667	521.230.667
Финансиски вложувања за тргување	-	105.784.682	-	105.784.682
2023 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	461.230.667	461.230.667
Финансиски вложувања за тргување	-	72.473.701	-	72.473.701

Финансиските вложувања за тргување се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена на датумот на известување.

Објективна вредност (продолжува)**Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност**

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	2024		2023	
	Вкупна евидентирана вредност	Вкупна објективна вредност	Вкупна евидентирана вредност	Вкупна објективна вредност
Средства				
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	29.146.131	29.146.131	48.459.453	48.459.453
Орочени депозити	122.000.000	122.000.000	74.000.000	74.000.000
Вложувања во зеднички контролирани ентитети	20.657.087	20.657.087	16.268.790	16.268.790
Средства од реосигурување	50.537.105	50.537.105	65.396.552	65.396.552
Побарување од осигуреници останати побарувања од непосредни работи	119.524.351	119.524.351	123.548.692	123.548.692
Парични средства и парични еквиваленти	17.927.540	17.927.540	11.821.536	11.821.536
	359.792.214	359.792.214	339.495.023	339.495.023
Обврски				
Обврски	(68.418.226)	(68.418.226)	(71.700.964)	(71.700.964)
	(68.418.226)	(68.418.226)	(71.700.964)	(71.700.964)

Објективна вредност (продолжува)

Финансиски инструменти по категории

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Расположливи за продажба	Средства по обј. вре. преку добивки и загуби	Вкупно
31 декември 2024					
Средства според Извештајот за финансиска состојба					
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	29.146.131	-	-	29.146.131
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	521.230.667	-	521.230.667
Акции и удели во инвестициски фондови	-	-	-	105.784.682	105.784.682
Орочени депозити	122.000.000	-	-	-	122.000.000
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	20.657.087	-	-	-	20.657.087
Средства од реосигурување	50.537.105	-	-	-	50.537.105
Побарувања	119.524.351	-	-	-	119.524.351
Парични средства и еквиваленти	17.927.540	-	-	-	17.927.540
	330.646.083	29.146.131	521.230.667	105.784.682	986.807.563

	Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиска состојба			
Обврски	-	68.418.226	68.418.226
	-	68.418.226	68.418.226

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Расположливи за продажба	Средства по обј. вре. преку добивки и загуби	Вкупно
31 декември 2023					
Средства според Извештајот за финансиска состојба					
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	48.459.453	-	-	48.459.453
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	461.230.667	-	461.230.667
Акции и удели во инвестициски фондови	-	-	-	72.473.701	72.473.701
Орочени депозити	74.000.000	-	-	-	74.000.000
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	16.268.790	-	-	-	16.268.790
Средства од реосигурување	65.396.552	-	-	-	65.396.552
Побарувања	123.548.692	-	-	-	123.548.692
Парични средства и еквиваленти	11.821.536	-	-	-	11.821.536
	291.035.570	48.459.453	461.230.667	72.473.701	873.199.391

	Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиска состојба			
Обврски	-	53.679.685	53.679.685
	-	53.679.685	53.679.685

34. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2024 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилози

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година

Прилог 1 - Годишна сметка

ЕМБС: 05737796

Целосно име: Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	1.215.841,00			901.312,00
3	-- Останати нематеријални средства	1.215.841,00			901.312,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	3.778.955,00			3.742.038,00
8	-- Постройки и опрема	2.415.988,00			2.379.071,00
12	-- Останати материјални средства	1.362.967,00			1.362.967,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	672.432.611,00			798.818.567,00
15	-- II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	16.268.790,00			20.657.087,00
20	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	16.268.790,00			20.657.087,00
21	-- III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	656.163.821,00			778.161.480,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	582.163.821,00			656.161.480,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	48.459.453,00			29.146.131,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	48.459.453,00			29.146.131,00
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	461.230.667,00			521.230.667,00
28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	461.230.667,00			521.230.667,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	72.473.701,00			105.784.682,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	72.473.701,00			105.784.682,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	74.000.000,00			122.000.000,00
36	-- Депозити	74.000.000,00			122.000.000,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	65.396.552,00			50.537.105,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	2.762.460,00			2.150.196,00
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	62.634.092,00			48.386.909,00
50	-- Г. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	470.379,00			
51	-- Е. ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	123.548.692,00			119.524.351,00
52	-- I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	76.836.390,00			97.848.183,00
53	-- Побарувања од осигуреници	76.836.390,00			97.848.183,00
56	-- II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ				9.276.714,00
57	-- III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	46.712.302,00			12.399.454,00
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	6.142.409,00			4.240.446,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	7.905.297,00			8.159.008,00
61	-- Останати побарувања	32.664.596,00			
62	-- Ж. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	11.821.536,00			17.927.540,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	88.664.171,00			115.160.565,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	967.328.737,00			1.106.611.478,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	66.466.310,00			66.325.714,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	272.509.351,00			314.213.607,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	513.701.748,00			513.701.748,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	-50.403,00			-51.219,00

74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	50.999.828,00			50.999.828,00
75	-- Законски резерви	50.999.828,00			50.999.828,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	315.357.370,00			292.141.822,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	23.215.548,00			41.705.072,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	599.904.874,00			692.513.857,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	279.377.939,00			361.227.617,00
89	-- Бруто резерви за штети	320.526.935,00			331.286.240,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	1.516.714,00			2.852.945,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	1.516.714,00			1.843.888,00
96	-- Останати резервирања за ризици и неизвесности				1.009.057,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	72.913.251,00			71.514.793,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	23.514.017,00			9.276.549,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	49.399.234,00			62.238.244,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	34.844.106,00			31.417.728,00
108	-- Обврски кон вработените	4.585.155,00			4.376.281,00
109	-- Тековни даночни обврски	1.212.287,00			3.096.567,00
110	-- Останати обврски	8.757.686,00			23.347.668,00
112	-- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	20.484.547,00			25.516.276,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	967.328.737,00			1.106.611.478,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	66.466.310,00			66.325.714,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	444.966.438,00			635.688.774,00
202	-- I.ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	413.436.702,00			601.622.799,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	527.826.632,00			722.415.595,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	26.537.377,00			38.330.854,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	88.385.591,00			81.849.678,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	533.038,00			-612.264,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	20.428.897,00			21.255.247,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	20.426.206,00			21.255.247,00
220	-- Приходи од камати	15.896.468,00			18.699.350,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	1.055.129,00			244.916,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	3.059.120,00			2.227.004,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	415.489,00			83.977,00
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	415.489,00			83.977,00
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	2.691,00			
233	-- Останати приходи од вложувања	2.691,00			
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	3.839.314,00			5.757.303,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	7.261.525,00			7.053.425,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	421.750.890,00			591.965.587,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	170.036.483,00			259.366.967,00
238	-- Бруто исплатени штети	349.752.659,00			250.860.969,00
239	-- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	1.587.448,00			1.891.646,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	199.053.918,00			14.608.845,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	-177.109.671,00			10.759.306,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	-198.034.861,00			-14.247.183,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	209.501.770,00			289.624.913,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	154.831.085,00			226.128.707,00
263	-- Провизија	153.656.818,00			218.062.601,00

264	-- Останати трошоци	1.379.420,00		1.575.654,00
265	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	-30.727.040,00		-27.704.536,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	30.521.887,00		34.194.988,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	54.670.685,00		63.496.206,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	1.094.340,00		1.458.750,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	21.538.050,00		22.341.308,00
270	-- Плати и надоместоци	13.434.506,00		13.918.550,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.260.387,00		1.164.639,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	5.708.805,00		5.865.607,00
274	-- Останати трошоци за вработените	1.134.352,00		1.392.512,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	32.038.295,00		39.696.148,00
277	-- Трошоци за услуги	26.700.085,00		33.413.890,00
278	-- Материјални трошоци	2.717.220,00		3.037.394,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	2.620.990,00		3.244.864,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	1.957.849,00		434.245,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	1.957.849,00		434.245,00
289	-- Расходи за курсни разлики	1.187.152,00		374.888,00
290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	473.970,00		
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	296.727,00		59.357,00
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	296.727,00		59.357,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	26.676.246,00		33.683.617,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	26.676.246,00		33.683.617,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	13.578.542,00		8.855.845,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	9.337.818,00		4.761.718,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	4.240.724,00		4.094.127,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	23.215.548,00		43.723.187,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	23.215.548,00		43.723.187,00
312	-- Данок на добивка			2.018.115,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	23.215.548,00		41.705.072,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	94,00		93,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
319	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	23.215.548,00		41.705.072,00
329	-- Добивка за годината	23.215.548,00		41.705.072,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	23.215.548,00		41.705.072,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	12.077.995,00			12.369.314,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	10.862.154,00			11.468.002,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)	1.215.841,00			901.312,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	4.519.616,00			5.114.945,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	3.528.999,00			3.998.631,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	990.617,00			1.116.314,00
641	-- Набавна вредност на транспортни средства	2.710.548,00			4.557.776,00
643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	2.710.548,00			4.557.776,00
655	-- Останати вложувања(< или = АОП 020 од БС)	16.268.790,00			20.657.087,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	74.000.000,00			122.000.000,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	11.821.536,00			17.927.540,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	2.854.424,00			3.299.501,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	10.827.742,00			11.973.882,00

686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	1.131.950,00			1.009.710,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277од БУ)	16.757,00			42.841,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	1.356.251,00			1.622.399,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	7.106.768,00			818.298,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	467.848,00			1.454.393,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	1.079.590,00			2.959.371,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	440.556,00			425.390,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	1.384.741,00			1.263.498,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	683.811,00			727.908,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	506.215,00			320.563,00
704	-- Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279од БУ)	855.700,00			553.537,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	363.998,00			509.601,00
709	-- Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)	671.213,00			524.932,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	94,00			93,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4493	- 65.120 - Неживотно осигурување				635.688.774,00

Потпишано од:

SELAUDIN IMAMI

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Прилог 2 – Годишен извештај



ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје

Годишен извештај за работењето
за **2024** година

Содржина:

1. Општи информации	3
2. Општо економско опкружување	5
3. Деловна политика и клучни стратегиски цели	11
4. Информатичка технологија	12
5. Организациона структура	13
6. Корпоративно управување	15
7. Внатрешна и надворешна ревизија	16
8. Опис и управување со ризици	17
9. Анализа на работењето, финансиска резултат и финансиска положба	18
10. Прилози:	35
- Прилог 1: Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	
- Прилог 2: Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	
- Прилог 3: МС Маргина на солвентност	
- Прилог 4: КС Пресметка на капитал	
- Прилог 5: ВТР Вложувања на средства кои ги покриваат техничките резерви	

1. Општи податоци

Назив на друштвото	Друштво за осигурување ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје
Седиште на друштвото	ул.Пиринска 23, 1-1-5 Скопје
Контакт	Телефон: +389 2 3215 515, Факс: +389 2 3215 517
Бев страна	www.grawe.mk
Е-адреса	info@grawe.mk
Дата на основање	08.03.2003 година
Упис во централен регистар	25.09.2019 година, деловоден број 35020190021440
Матичен број	5737796
Даночен број	4030003470874
Основен капитал на друштвото	513.701.748 МКД (8.359.000 Eur)
Број на акции	8.359
Сопственост	Приватна
Големина на субјект	Голем
Дејност на друштвото по стандардна класификација	Неживотно осигурување 65,12
Трансакциски сметки	Комерцијална Банка АД Скопје: 300000001641470 Про кредит Банка АД Скопје: 380100752500109 Халкбанк АД Скопје: 270057377960195 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје: 210057377960188 Шпаркасе Банка АД Скопје: 250001002384822 Стопанска Банка АД Скопје: 200001097051756 УНИ Банка АД Скопје: 240020000231761
Овластен ревизор	Мур Стивенс ДОО – Скопје Адреса: св Кирил и Методиј бр.20, 1000 Скопје Датум на именување: 13.03.2024

Хронолошки развој на друштвото

Основање на Друштвото: 08.03.2003 година од страна на единствениот основач - Институт за осигурување ИНСИГ Ш.А Тирана Р. Албанија

Во Јули 2019 година дојде до промена на сопственичката структура на Друштвото. Имено, *Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft* со седиште на ул. Herrengasse 18-20, 8010 Graz Austria, стана сопственик на 100% од акциите на Друштвото, со што стана нов единствен акционер.

Друштвото перзистира на Македонскиот пазар како Друштво за осигурување ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје со единствен Акционер *Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft* со седиште Graz Austria.

Односи со акционерите

За финансиските односи со поврзаните субјекти податоците се вклучени во белешките кон финансиските извештаи.

Основачки влог

На 31 декември 2024 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 8.359 обични акции со номинална вредност од 1,000 ЕУР по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса.

	% од акциите со право на глас
Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft	100%
	100%

	2024	Бр.на акции 2023	Запишан капитал во денари 2024	2023
Состојба на 1 јануари	8.359	8.359	531.701.748	531.701.748
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	8.359	8.359	531.701.748	531.701.748

Друштвото за осигурување ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје има мрежа на продажни места филијали и тоа вкупно 43 распространети низ градовите во Р. Северна Македонија.

На 31 декември 2024 Друштвото има 93 вработени (2023: 94 вработени).

Структурата на вработените, од аспект на степенот на образование и распореденост по функции во Друштвото е следна :

Број на вработени по кадровска структура (состојба на последниот ден од Периодот)						
100	101	102	103	104	105	106
ДР	МР	ВСС	ВШС	ССС	НСС	Вкупно
0	2	56	0	34	1	93

Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:

Класа 1: Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода

Класа 3: Осигурувањето на моторни возила (каска)

Класа 5: Осигурувањето на воздухоплови (каска)

Класа 7: Осигурувањето на стока во превоз (карга)

Класа 8: Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

Класа 9: Други осигурувања на имот

Класа 10: Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

Класа 11: Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови

Класа 12: Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти

Класа 13: Општо осигурување од одговорност

Класа 18: Осигурување на туристичка помош (здравствено патничко осигурување)

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Надзорниот Одбор на 24 Февруари 2025 година.

2. Општо економско опкружување

Растот на глобалната економска активност во вториот квартал од 2024 година е релативно стабилен, при натамошно забавување на инфлацијата и соодветно постепено олеснување на монетарните услови. Геополитичките тензии и натаму постојат и претставуваат еден од клучните ризици за економските изгледи.

Најновите макроекономски проекции за периодот 2024 – 2027 година упатуваат на малку послаб раст на македонската економија за оваа и за следната година, во споредба со априлските согледувања, а на среден рок оцените за растот се непроменети. Така, во 2024 година се очекува раст од 2,3%, што претставува надолна ревизија во однос на априлската оцена за раст од 2,6%, при малку послаб раст во првата половина од годината. Се очекува дека домашната економија ќе расте и во 2027 година со слична динамика од околу 4%, при произвесен амбиент и поголема склоност за потрошувачка и инвестиции. Ризиците за растот и натаму се нагласени и претежно надолни.

Инфлацијата ќе забавува до крајот на периодот на проекциите. Најновите оценки го потврдуваат априлското согледување за просечна стапка на инфлација од 3,5% во 2024 година. За следната година се очекува стапка на инфлација од 2,5% за 2025 година, што е мала нагорна ревизија во однос на април, при оценки за поголема инерција кај дел од ценовните категории. На среден рок, во периодот 2026 – 2027 година инфлацијата се очекува да се сведе на историскиот просек од 2%.



Во однос на очекуваната патека на стапката на инфлација, домашните и меѓународните институции предвидуваат надолен тренд на растот на потрошувачките цени во наредниот период. Слични се и очекувањата на анкетираниите економски аналитичари искажани во рамките на Анкетата за инфлациските очекувања и очекувањата за движењето на реалниот БДП, спроведена во септември 2024 година, според која тие предвидуваат дека стапката на инфлација ќе се сведе до нивото од 3,6% во 2024 година, 2,9% во 2025 година и 2,4% во 2026 година, во согласност со очекувањата за поумерени ценовни притисоци поради постепеното стабилизирање на цените на храната и енергентите, мерките што се преземаат од носителите на политиките, како и забавувањето на странската инфлација.

Проекции и очекувања за стапката на инфлација

	2024	2025	2026
Економски аналитичари	3.6	2.9	2.4
ММФ	3.3	2.3	2.0
Консензус форкаст	3.6	2.7	
Министерство за финансии	3.5	2.2	2.0
НБРСМ	3.5	2.5	2.0

Извор: Анкета за инфлациските очекувања и очекувањата за движењето на реалниот БДП, септември 2024 година; ММФ, Светски економски преглед, октомври 2024 година; Консензус форкаст, септември 2024 година; Министерство за финансии, Фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2025-2029 година, септември 2024 година; и НБРСМ, октомври 2024 година.

Како најзначани промени кои се однесуваат на економската активност може да ги издвоиме следниве:

- Економската активност во К-3-2024 забрза, притоа забележувајќи реален раст од 3,0% на годишна основа, по растот од 2,8% во претходниот квартал, со што
- Просечниот економски раст во првите три квартали од 2024 година изнесува 2,6%;
- Бројот на вработени во К-3-2024 е повисок за 0,8% во однос на истиот квартал од 2023 година. Бројот на невработени во К-3-2024 се намали за 3,7%, што резултираше со намалување на стапката на невработеност на 12,3%;
- Просечната нето-плата во К-3-2024 изнесува 41.212 денари и бележи раст од 11,9% на номинална основа, односно 9,0% на реална основа споредено со нето-платата во К-3-2023;
- Во К-3-2024, вкупните буџетски приходи се повисоки за 18,0%, а вкупните буџетски расходи за 13,1% споредено со истиот квартал од 2023 година;
- Стапката на инфлација во К-3-2024 изнесува 2,6% на годишна основа;
- Вкупниот депозитен потенцијал на банките во К-3-2024 се зголеми за 2,0% на квартална основа;

- Во К-3-2024 е забележан пад на извозот на стоки за 2,9%, додека увозот на стоки забележа пад од 1,8% на годишна основа, со што вкупната надворешнотрговска размена изразена во евра забележа пад од 2,3%.

Друштвото своите активности ги извршува само на пазарот во Р. Северна Македонија па во таа смисла економското опкружување кое треба да биде анализирано е Македонскиот пазар и куповната моќ на нашите граѓани.

Друштвото во текот на 2024 година, своето работење односно дејноста ја спроведуваше следејќи ги сите економски сигнали од надворешното опкружување.

Постигнатите цели од нашето работење во 2024 година, упатуваат на грижа за рационално и наменско користење на расположливите средства, динамична усогласеност на изворните приходи и други приливи и зајакнато управување со ликвидноста на краток и среден рок. Вложувавме напори за одржување на довербата, охрабрувајќи ги комитентите да продолжат со соработка со Друштвото.

3. Деловна политика и цели на Друштвото

Друштвото ја заснова својата деловна политика врз основа на статутот на Друштвото, Законот за супервизија на осигурување и други законски и подзаконски акти кои ја регулираат осигурителната дејност. Целта на деловната политика на Друштвото е да се позиционира на осигурителниот пазар како современа и пазарно ориентирана компанија, која нуди комплетни услуги со беспрекорни стандарди и содржини.

Главни цели на Друштвото се остварување на нето-добивка преку извршување на дејноста осигурување, како и преку пласирање или инвестирање на средства, задоволување на сите обврски кон клиентите и другите корисници на осигурувањата, како и успешно раководење, едуцирање и усовршување на вработените и на другите вклучени што го застапуваат Друштвото.

Главните насоки на дејствувањето на Друштвото за исполнување на главните цели ќе бидат:

- максимална присутност на пазарот на осигурување, парите и капиталот;
- проширување на портфолието на осигурување и зголемување на квалитетот на портфолието;
- зголемување на квалитетот на услугите во осигурувањето;
- релативно смалување на трошоците на работење;
- оптимално пласирање на вишокот на ризик во реосигурување заради зачувување на стабилноста на портфолието;
- ефикасно прибирање, користење, пласирање, инвестирање и вложување на финансиските средства со оптимална нивна сигурност и адекватна евиденција;
- одржување на ликвидност и солвентност;
- унапредување на вкупната организација на Друштвото,
- како и на технологијата на работењето.

Стратегиски насоки на развој:

- континуиран, динамичен и стабилен развој со зголемување на економската сила на Друштвото базиран на трајно позитивен финансиски резултат во работењето;
- одржување на трајна совентност и ликвидност над просекот на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија;
- постојано унапредување на ефикасноста и на рационалноста во користењето на средствата за осигурување, унапредување на организацијата на работа, без нарушување на секојдневното работење на друштвото;
- намалување и постепено елиминирање на субјективните, како и намалување на зависноста од објективните фактори што влијаат врз растот и развојот на осигурувањето во Друштвото;
- соодветно развивање на стручноста, работните навики и креативните способности на работниците во Друштвото, со што ќе се влијае врз унапредување на квалитетот на работењето.

Врз основа на изнесените цели и правци на развој, особено ќе се води грижа за остварување на следните критериуми во успешноста на работењето:

- оптимален позитивен финансиски резултат во однос на вкупниот приход и особено во однос на премијата за осигурување;
- одржување на нивото на техничкиот резултат што овозможува позитивен финансиски резултат, односно нето-добивка стимулативна за акционерите;
- ефикасност во обработката на штети, односно бројот на решените штети во однос со бројот на пријавени;
- релативно смалување на трошоците на работење во однос на вкупниот приход;
- зголемување на премијата по вработен во Друштвото;
- зголемување на остварениот приход од инвестирање на расположивите средства за пласман и инвестирање.

При креирање на деловната политика и план за наредните години на Друштвото секогаш ги има во предвид основните цели од стратегијата за развој:

- Раст на премија
- Прифитабилност (одржливост)
- Поврат на апиталот (ROE)
- Иновативност
- Ефективно управување со трошоците
- Конзервативно инвестирање

Друштвото особено ќе води сметка за својата ликвидност, законски дозволеното покритие на техничките резерви и ажурно извршување на сите доспеани и идни обврски. Во своето работење Друштвото ќе се придржува до сите економски, осигурителни и актуарски начела за успешно работење, како и на сите законски и други нормативни акти (инструменти на работа) што го регулираат осигурителното покритие.

Мисија

Со одговорно и стручно изведување на осигурувањето, со потполна заштита на нашите осигуреници и управување со нивните ризици, остваруваме посигурна и побогата иднина за нашите клиенти, сопственици и вработени. Со зголемени активности за афирмација на општествената одговорност на локално ниво, придонесуваме кон развојот на општествената одговорност.

Визија

Зголемениот углед на Друштвото во очите на клиентите, вработените, акционерите и општествената заедница се примарни услови на нашата визија за успешно работење. Затоа мораме да останеме стабилна осигурителна компанија, компанија со препознатлив бренд на доверба, лојалност, ефикасност и високо утврдени стандарди на квалитет на производите. Поактивен пристап со клиентите, ќе воспостави поквалитетни односи градејќи ја нивната трајна доверба. Со вложување во развој на осигурителните производи, знаење, информатичка технологија, вработени, сакаме да станеме носители на развојот на локалниот пазар.

4. Технологија и заштита на лични податоци

Основна функција на Службата за информатичко комуникациски технологии во Граве Неживот АД Скопје е сервис и поддршка на бизнисот во ефикасно и успешно реализирање на поставените планови и стратегии на друштвото, во рамки на генералната стратегија на Групација Граве и спроведување на корпоративските процеси и процедури. Службата за информатичко комуникациски технологии во Граве Неживот АД Скопје е поставена според потребите на деловните процеси во друштвото и има за цел навремено, точно и комплетно процесирање на информации и документи релевантни во работењето на друштвото.

Друштвото го следи трендот на технологијата и информатичката технологија па така во таа смисла опремени сме со висококвалитетна технологија која ги поддржува програмите за on-line пријава на штети, посебен програм за обработка на штетите, програм за следење на судските предмети како и посебни програми за финансии.

ГРАВЕ Неживот АД Скопје има правилници како интерни акти и воспоставено односно преземени се соодветно техничко организациони мерки за заштита на лични податоци и нивната обработка и тоа Серверите се поврзани во енергетска мрежа преку уред за непрекинато напојување, лозинките се менуваат на 90 дена и должината на лозинките е минимум 12 карактеристики, по 3 неуспешни обиди за поврзување системот се блокира, по изминување на 15 минути неактивност постои автоматско одјавување односно се заклучува десктопот. Се користи хардверска и софтверска заштита мрежна бариера помеѓу локална и надворешна мрежа, инсталирани се програми за антивирус, антиспајвер и антиспам заштита, интернет конекцијата е заштитена со мрежна бариера. Само администраторот на базата на податоци има директен пристап до базата во која се наоѓаат податоците, постојат лозинки за итни ситуации постои бекап документирана стратегија и многу други преземени технички мерки.

Службата за информатички технологии делува во правец на:

- Целосна достапност на ИТ сервисите;
- Техничка и апликативна подршка на корисниците на информациските системи;
- Унапредување и имплементација на апликативен софтвер;
- Анализа и моделирање на деловни процеси по поединечни подрачја на работењето,
- Одржување на инфраструктура (сервери, виртуализација, складирање на податоци, логичко умрежување, управување со ресурси), системски сервиси (AD/DNS/File/Print), безбедност (пристап на корисници, AV, backup, disaster recovery), фиксна и мобилна телефонија;
- Примена на ИТ политика за безбедност според Правилникот за минимални стандарди на АСО и според безбедносните стандарди на Групација Граве

5. Организациона структура


ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ А.Д. Скопје на 31.12.2024 година има вкупно 93 вработени (2023: 94 вработени) и 25 застапници во осигурување согласно регистарот на застапници на Друштвото. Друштвото со својата организациона структура прецизно ги дефинира правата и одговорностите на сите вработени, како и линиите на контрола и проверка при секојдневното извршување на задачите, со присутна одговорност за ефикасно и ефективно управување.

ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ А.Д. Скопје располага со квалификуван кадар од областа на осигурувањето, правото, економијата, кој се стреми за нудење на поголем квалитет на услугите за осигурување, востановување воедначена пракса за постојните пакети на осигурување што ќе значи чување на традиција но и воспоставување на нови новини и новитети во осигурувањето како би биле интересни и конкурентни на пазарот.

Во текот на 2024 година вработените присуствуваа на обуки од различни области со што се поттикнува нивниот личен развој и стручни знаења.

За ефикасно и квалитетно извршување на стручни, административни и други работи и работни задачи во Друштвото се организирани соодветни организациони облици и тоа:

2024



Вработени во дирекција вкупно 27
 Вработени во подружници вкупно 66
 Вкупно вработени 93

6. Корпоративно Управување

Друштвото за осигурување ГРАВЕ неживот АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување Надзорен и Управен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето.

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот Одбор кој брои 3 члена.

Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските барања извештај за своето работење дава до Надзорниот одбор на Друштвото.

Овластен внатрешен ревизор на Друштвото е Велика Пешова.

Членови на надзорен одбор :

1. **Отмар Едерер**, Председател на Надзорен одбор, со мандат од 5 години од 17.07.2023 год., роден на 27.01.1951 год. со живеалиште во Грац , Р.Австрија - доктор на економски науки,
2. **Марко Микиќ**, член на надзорен одбор од 07.11.2022 год, роден на 18.01.1955 год. во Марибор , Р.Словениа – градежен инженер и дипломиран економист,
3. **Ранко Ковачевиќ**, независен член на надзорен одбор 17.03.2021 год, роден на 25.01.1955 год. со живеалиште во Белград, Р.Србија – економист.

Членови на Управен одбор :

1. **Елизабета Божиновска**, Претседател на Управен Одбор, со мандт од 5 години од 11.07.2022 год., родена на 17.10.1967 год. во Скопје, Р. Северна Македонија - дипломиран правник,
2. **Селаудин Имами**, член на Управен Одбор, со мандат од 5 години од 26.12.2022 год., роден на 12.08.1975 год. во Дебар, Р. Северна Македонија - дипломиран економист,
3. **Ненад Стаменков**, член на Управен Одбор, со мандат од 5 години од 05.07.2023 год., роден на 21.07.1988 год. во Скопје, Р. Северна Македонија - дипломиран инж.по информатика

Од страна на Собранието на Акционери на Друштвото, Надзорниот и Управниот одбор во 2024 година се одржани следниве седници:

- Собранието на Акционери на Друштвото одржало 1 седница,
- Надзорниот Одбор на Друштвото одржал 6 седници,
- Управниот Одбор на Друштвото одржал 24 седници, покрај одлуките донесени за тековното работење на Друштвото.

Во рамките на своите овластувања, во деловната 2024 година Управниот одбор презеде голем број на активности, пред се преку донесување одлуки, акти и издавање исправи со кои се утврдуват и се уредуваат деловните политики и стратегии во работењето. При донесувањето на одлуките Управниот одбор соодветно ги следеше и ги применуваше одредбите од позитивните прописи. Управниот одбор ги презеде сите неопходни подготвителни дејствија поврзани со функционирањето на внатрешната ревизија и на органот на надзор. Навременото информирање на Надзорниот одбор обезбеди оперативна функционалност и конкретна ефективност. Во периодот што измина Управниот одбор обезбеди безрезервна поддршка на организациските единици и на вработените. Сите членови на Управниот одбор дадоа адекватен и значителен придонес во функционирањето на одборот.

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Р.С. Македонија на членовите на Надзорниот и Управниот одбор на Друштвото од Друштвото за осигурување ГРАВЕ Неживот АД Скопје се како што следи :

Трошоци за Надзорен Одбор

Трошоците за членовите на Надзорен одбор во текот на 2024 год. изнесуваат 553.537 МКД, (2023: 855.700 МКД).

Трошоци за Управен Одбор

Трошоците за членовите на Управен Одбор во текот на 2024 год. изнесуваат 6.412.612 МКД, (2023: 6.553.656 МКД).

7. Внатрешна и Надворешна Ревизија

Внатрешна Ревизија

Внатрешната ревизија на Друштвото, во согласност со годишниот план за работа, во текот на 2024 година изврши 7 ревизии, со што се опфатија сите клучни функции во работењето на Друштвото. Согласно тоа целосно е реализиран планот за извршување на главните ревизорски активности.

Освен активностите околу вршење на планираните ревизии внатрешната ревизија согласно годишниот план ги вршеше и следните дополнителни активности:

- Консултативни и советодавни услуги,
- Ревидирање на интерни акти на внатрешна ревизија,
- Самопроценка на активноста на внатрешна ревизија,
- Изврши оценка на функционирање на интерните контроли во Служба за ИТ,
- Изготвува квартални извештаи до Внатрешната ревизија на Групацијата,
- Изготвува квартални извештаи до Надзорен одбор,
- Изготвува годишни извештаи за работата на внатрешна ревизија до Надзорен одбор и Собрание на акционери,
- Врши мониторинг на спроведување на дадени препораки и известува за степенот на имплементација на препораките,
- Врши контрола на усогласување на Друштвото за законските и подзаконски прописи и дава насоки и консултации за истото,
- Изготвува годишни и стратешки планови за внатрешна ревизија врз основа на проценка на ризици во ревизорски универзум и сл.

Надворешна ревизија

Надворешен Ревизор за 2024 година беше Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје, со ЕМБС: 5255414, ЕДБ: 4030998353190 и седиште на ул.Св.Кирил и Методиј бр.20 Скопје.

Ревизорот е избран со одлука на акционерското собрание бр.0201-4931 од 13.03.2023 година. Во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето, Агенцијата за Супервизија на осигурувањето донесе решение бр.УП1-14-2-124 од 04.04.2024 година, со кое издаде согласност Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје да изврши ревизија на финансиските извештаи за деловната 2024 година.

8. Управување со Ризици

Во текот на своето работење Друштвото е изложено на најразлични ризици, внатрешни оперативни и надворешни ризици. Економската и политичка состојба во државата и во соседните држави, го условуваат работењето во осигурителниот бизнис а со тоа и работењето на Друштвото. Друштвото има воспоставена структура на постојано следење на ризиците и законите на работењето и следствено на тоа презема разни мерки и активности за намалување, избегнување или пренесување на ризиците.

Друштвото, во своето работење, особено ги идентификува и следи следните ризици:

- Ризици на осигурување кои произлегуваат од договорите за осигурување,

Во оваа група се опфатени следните ризици: ризик од прием во осигурување, ризик од пресметка на премии, ризик од дизајнирање на производ, ризик на штети, ризик на економска средина, ризик на самопридржај, ризик на однесување на осигуреникот, ризик на техничко резервирање. Овие ризици претставуваат можност за претрпување на штети или негативни последици поради неадекватни премиски стапки или технички резерви споредени со превземените обврски, а кои можат да произлезат од флукуациите во зачестеноста и сериозноста на осигурените настани.

- Пазарни ризици

Пазарните ризици се поврзани со нестабилноста на цените на финансиските инструменти и пазарните цени на другите средсва како што се ризик на каматни стапки, правен ризик, имотен ризик, валутен ризик, основен ризик, реинвестициски ризик, ризик од концентрација, ризик на неусогласеност на обврски и побарувања, ризик на промена на вредноста на средствата и обврските.

- Кредитни ризици

Во кредитните ризици се опфатени ризиците кои се поврзани со неизвршување на обврските и промената на бонитетот на издавачот на хартиите од вредност кои осигурителното друштво ги поседува, реосигурителот, посредниците и други деловни пратнери кои имаат обврски кон осигурителната компанија.

- Оперативни ризици

Оперативните ризици ги вклучуваат надворешните фактори, непримена или неуспешна и несоодветна примена на внатрешните процедури, технички грешки предизвикани од човечки фактор како и компјутерските системи.

- Ризик на ликвидност

Во оваа група се опфатени ризици од неможност за подмирување на обврските за плаќање во момент кога доспеваат плаќањата (немање доволно ликвидни слободни средства во однос на доспеаните обврски).

- Ризик на репутација

Можноста на настанување штети или негативни последици поради нарушување на угледот или управување на компанијата (негативен публицитет), што води до губење на довербата на јавноста во ингритетот на компанијата.

- Ризик од инвестирања

Овие ризици се однесуваат на веројатноста за негативни последици или загуби, кои можат да настанат во рамките на портфолиото на средства/инвестиции кои ги поседува Друштвото.

Со цел поуспешно реализирање на планираните параметри на Друштвото, воведени се интерни акти и системски контроли, кои имаат за цел ефикасно идентификување и управување со ризиците со кои се соочува Друштвото во секојдневното работење. Поставеноста и организираноста на процесот на континуирано управување со ризиците подетално е опишано во Актот за управување со ризици, кој се ревидира и усвојува на годишно ниво.

Управување со капиталот

Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамките на кои што врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при нивното извршување.

Пресметката на маргината на солвентност е во согласност со членот 75, став 1, а гарантниот фонд е дефиниран со член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето.

На 31 декември 2024 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот како и вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви.

Друштвото е усогласено со член 77 став 3 точка 2 од Законот за супервизија на осигурувањето за вредноста на капиталот во однос на Гарантниот фонд.

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	V11	120.438.106
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	V12	
Капитал	V13	313.312.295
Гарантен фонд*	V14	184.485.000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (V15 = V13 - V14)	V15	128.827.295
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (V16 = V13 - V11)	V16	192.874.189

	2024	2023
Маргина на солвентност	120.438.106	47.504.397
Гарантен капитал	313.312.295	271.293.510

9. Анализа на работењето, финансиски резултат и финансиска состојба

Продажба - Главни показатели

ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ А.Д. Скопје работи во областа на неживотно осигурување и тоа во следниве класи на осигурување:

Класа	Назив	Датум на издадена дозвола
01	Осигурување од последици на несреќен случај (незгода)	од 2003 година
03	Осигурување на моторни возила (каско)	од 2003 година
05	Осигурување на воздухоплови (каско)	26.05.2004 година
07	Осигурување на стока во превоз (карго)	26.05.2004 година
08	Осигурување на имот од пожар и од природни непогоди	од 2003 година
09	Други осигурувања на имот	15.03.2012 година
10	Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	од 2003 година
11	Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	26.05.2004 година
12	Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	26.05.2004 година
13	Општо осигурување од одговорност	30.01.2012 година
18	Осигурување на туристичка помош	26.05.2004 година

Друштвото има мрежа на продажни места филијали и тоа вкупно 43 распространети низ следниве градови

1. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Куманово со седиште на ул. 11-ти Октомври, Локалитет Црвен Крст, Парцела 14618, Зграда Бр. 1, Вл. 2, Ст. 7, Приземје,
2. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово со седиште на ул. ЈНА бр.28/4, Тетово,
3. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово 2, со седиште на ул. Мехмед Паша Дарила бр. 115, Тетово,
4. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово 3 со седиште на ул. Љубо Божиновски Пиш бб, Тетово,
5. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гостивар, со седиште на ул. Илинденска бб, Гостивар,
6. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Охрид, со седиште на ул. Туристичка бр.6 Охрид,
7. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Кичево, со седиште на бул.Ослободување бр.36, бр.на зграда1, А2, влез3, приземје.
8. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Кавадарци, со седиште на Ул. Илинденска бр.1, влез 2, приземје бр. 5 Кавадарци.
9. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Дебар, со седиште на ул. 8-ми Септември бб, Дебар,
10. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Кочани, со седиште на ул. Теодосие Паунов бр.1 Кочани,
11. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струмица, со седиште на ул. Ленинова бр. 108, Струмица,

12. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гевгелија, со седиште на ул. Влатко Кантарџиев бр. 10, Гевгелија,
13. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Пехчево, со седиште на ул. Борис Кидрич бр.6 Пехчево,
14. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струга, со седиште на ул. Пролетерски бригади бр.10, Струга,
15. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Штип, со седиште на ул. Партизански бб- ТЦ Дујле лок. 12, Штип,
16. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Свети Николе со седиште на Плоштад Илинден Свети Николе,
17. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Ресен, со седиште на ул. Јосиф Јосифовски бр.1 влез 1 приземје Ресен,
18. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје 2- Чаир, со седиште на ул. 7-ма Албанска Бригада, Скопје,
19. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Неготино, со седиште на ул.Ацо Ацилов бб, Неготино,
20. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Демир Хисар со седиште на ул. Битолска бб, Демир Хисар,
21. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Велес, со седиште на ул.Асном бр.9 Велес,
22. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гостивар 3 , со седиште на Ул.Илинденска бр.272 Гостивар,
23. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје 1 Центар, со седиште на Ул. „Пиринска бр 23“влез 1, кат 5, бр.1 Скопје.
24. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје 5 Арачиново, со седиште ул. 1 бр.186 згр.2 влез 1 к.приземје бр.1 с.Арачиново Скопје.
25. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје 6 со адреса ул.Јужноморавски Бригади бб, бр на зграда 6, влез 1, приземје бр.1 Скопје
26. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струга 1, со адреса с. Велешта влез.1, кат 1, број 1, Струга
27. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Куманово 3, со седиште Ул. “3-та Македонска Ударна Бригада” бр.7, Куманово.
28. Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје –Подружница Гостивар со седиште на адреса Ул.Илинденска бр.271, Гостивар.
29. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Прилеп со седиште Ул.Борис Кидрич бр.7, Прилеп.
30. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гостивар со седиште на адреса ул. Илинденска, зграда бр. 1, влез 2, призмје бр.2, Гостивар
31. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гостивар со седиште на адреса ул. Илинденска бр. 169, 1-3/1 призмје, Гостивар
32. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје со седиште на адреса Ул.Београдска бр.47, бр.1, влез1, приземје 1, Скопје.
33. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струга со седиште на адреса Бул. Туристичка бр1, Струга.
34. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Неготино со седиште на Ул.Серта бр.23 Неготино
35. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово 4 со седиште на Автобуска Станица, Деловна Зграда вон стопанство Ул.Борис Кидрич влез 1, приземје 12 А Тетово.
36. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струга 2 со седиште на адреса Струшки Кепенци бр.1, Струга.

37. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово 5 со адреса ул. Илинденска влез 1, кат 1, бр.3, Тетово.
38. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје –Подружница Скопје со седиште на Ул. Пиринска бр.23 влез 1, приземје Скопје.
39. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Битола 2 со седиште на Ул. Солунска бр.180, бр на зграда 1, влез 1, су Битола.
40. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје -Подружница Скопје со седиште на адреса Ул. Луј Пастер бр на зграда 1, влез 1, приземје, Скопје.
41. Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје-Подружница Штип 2, Ул. Борис Кидрич -30, Бр.1, влез 2, приземје, бр.2 Штип
42. Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје -Подружница Скопје со седиште на адреса Ул. Борис Трајковски бр 147, Скопје.
43. Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје -Подружница Кочани 2 со седиште на адреса Ул. Димитар Влахов блок А, Приземје Кочани.

Основната определба на Секторот за продажба во 2024 година беше стабилен и одржлив раст на продажбата со контролирано неризично портфолио. Од друга страна, оптимизација на трошоците јасно беше во фокусот при организацијата на сите продажни мрежи. Продажната мрежа на Друштвото е организирана да обезбеди достапност на осигурителната понуда до клиентите преку разновидни дистрибутивни канали, со цел да биде секогаш во чекор со потребите на пазарот. Споредено со минатата година остварен е раст на полисирана премија од 36,9% или полисираната премија за 2024 година изнесува 722.415.595 денари додека за 2023 година изнесуваше 527.826.632 денари.

Главни показатели од продажбата се:

Бруто полисирана премија по класи :

Класи на осигурување		2024 реализација	2023 реализација	Промена во % 2024/2023	Структура 2024	Структура 2023
1	Незгода	30.509.350	24.325.215	25,4%	4,2%	4,6%
2	Здравствено осигурување	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
3	Каско - Моторни возила	28.807.440	18.370.107	56,8%	4,0%	3,5%
5	Каско – Авиони	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
6	Каско - пловни објекти	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
7	Карго	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
8	Пожар	4.013.396	3.703.797	8,4%	0,6%	0,7%
9	Други имотни	2.376.703	1.923.692	23,5%	0,3%	0,4%
10	А/О - Моторни возила	650.490.077	473.969.238	37,2%	90,0%	89,8%
11	А/О – авиони	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
12	А/О - пловни објекти	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
13	Општа одговорност	599.481	599.499	0,0%	0,1%	0,1%
15	Гаранции	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
16	Финансиски загуби	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
18	Туристичка помош	5.619.148	4.935.084	13,9%	0,8%	0,9%
Вкупно полисирана премија		722.415.595	527.826.632	36,9%	100%	100%

Учество на полисирана премија по класи на осигурување:

Најголемо учество во полисираната премија има осигурувањето од А/О морорни возила и истото учествува со 90,0% (2023: 89,8%) од вкупната полисирана премија, потоа осигурување од Незгода 4,2% (2023: 4,6%), каско осигурувањето 4,0% (2023: 3,5%), имот пожар 0,6% (2023: 0,7%), други имот со 0,3% (2023: 0,4%), здравственото патничко осигурување 0,8% (2023: 0,8%).

Стратегијата на друштвото за 2024 година беше насочена кон постигнување одржлив и профитабилен раст со освојување пазарно учество во трите пазарни сегменти: индивидуални клиенти; МСП (Мали и средни претпријатија) и Големи корпоративни клиенти. Секако, кај секој од овие сегменти се правеше избор на клиентите коишто се сметаат за најквалитетни и најмалку ризични, клиенти правни лица кои имаат стабилен профитабилен раст и развој и индивидуални клиенти кои имаат стабилни приходи, вработени во добротоечки компании, клиенти вработени во јавната администрација.

Фокусот беше ставен на развивање долгорочни и стабилни односи со постојните и со новите корпоративни и индивидуални клиенти од дефинираните целни групи, каде Осигурителната компанија беше препознаена како партнер, притоа користејќи што е можно поголем број на производи и услуги (пакет на производи). Еден од главните приоритети беше интензивирање на напорите при „вкрстената продажба“ и зголемување на стапката на бројот на производи по клиент.

Огромен е просторот за дополнителен раст на продажбата кај поделни продукти, пред се имотното осигурување. Поради тоа, покрај стандардните продукти од задолжителното и доброволното осигурување, беа воведени веќе подготвени нови четири производи (Осигурување на здравствени установи, менувачници, хотели и Комбинирано осигурување на продавници и услужни дејности), кои нудеа продажба на доброволно имотно осигурување од повеќе секции. Притоа, фокусот повторно беше ставен на стабилноста и на безбедноста наспроти цената.

Задржувањето на постоечките и придобивање на нови клиенти, со пружање на високо ниво на услуга, одржување и градење на стабилни, долгорочни, партнерски односи. Ваквото ниво на услугите се овозможи со соодветна симплификација, дигитализација и автоматизација на процесите.

Штети

Пријавени и исплатени штети

Во 2024 година бројот на пријавени штети е за 50,26% поголем во однос на 2023 година, односно во 2024 година пријавени се вкупно 4.843 штети. Во долунаведената табела се прикажува овој однос за пријавени штети 2024/2023:

Бр.	Продукти	2024	2023	2024/2023
1	АО	4.009	2.169	51,00%
2	ЗПО	131	50	25,96%
3	ИМОТ	40	20	81,82%
4	КАСКО	223	82	57,04%
5	НЕЗГОДА	436	251	45,82%
6	ОДГОВОРНОСТ	4	2	300,00%
	ВКУПНО	4.843	2.574	50,26%

Бруто исплатените штети во 2024 година во вкупен износ се за 28,7% помали во однос на 2023 година, односно во 2024 година се исплатени штети во висина од 250.860.969 мкд (2023: 349.752.659 мкд). За класата на осигурување по автоодговорност која е најзастапената класа во нашиот портфел имаме зголемување за 57,16% на исплатените штети за 2024 во однос на 2023 година. Намалување на исплатените штети во 2024 има кај Зелена Карта за 78,59% во споредба со 2023 година. Зголемување на исплатените штети се забележува и кај Каско за 42,28% во 2024 во однос на 2023 година.

Следи табела на исплатените штети во 2024 година по продукти.

бр.	Продукти	2024	2023	2024/2023
1	АО	181.074.237	115.214.931	57,16%
2	ЗК	46.088.021	215.267.397	-78,59%
3	ЗПО	2.716.474	1.806.324	50,39%
4	ИМОТ	508.151	1.456.344	-65,11%
5	КАСКО	14.035.023	9.864.418	42,28%
6	НЕЗГОДА	6.439.063	6.143.245	4,82%
	Вкупно	250.860.969	349.752.659	-28,27%

Резерви за штети

Резервите за настанатите и пријавените штети (РБНС) и настанати и непријавени штети (ИБНР), се пресметани во согласност со интерните правила на друштвото за осигурување во врска со штетите и Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви и со состојба на 31 декември 2024 година бруто резервите за штети изнесуваат 331.286.240 МКД.

Структурата на штетите во резерва според продуктите за 2024 год. се дадени во следната табела:

Продукти	РБНС	ИБНР	Вкупно
АО	173.918.361	46.271.747	220.190.108
КАСКО	8.219.251	267.438	8.486.688
ИМОТ	1.468.057	95.259	1.563.316
НЕЗГОДА	3.057.523	2.560.373	5.617.897
ЗЕЛЕНА КАРТА	50.950.236	41.841.007	92.791.243
ОДГОВОРНОСТ	234.448	16.652	251.100
ЗПО	1.543.894	841.994	2.385.888
Вкупно	239.391.770	91.894.470	331.286.240

Состојбата на РБНС-настанатите, пријавени и неисплатени штети за 2024 година изнесува 239.391.770 мкд, односно за 16,88% во поголем износ во однос на 2023 година. Во следната табела е дадена структурата на штети.

Продукти	2024	2023	2024/2023 год
	РБНС	РБНС	%
АО	173.918.361	2.108.102	8150,00%
КАСКО	8.219.251	4.441.938	85,04%
ИМОТ	1.468.057	681.019	115,57%
НЕЗГОДА	3.057.523	144.599.231	-97,89%
ЗЕЛЕНА КАРТА	50.950.236	51.107.445	-0,31%
ОДГОВОРНОСТ	234.448	133.710	75,34%
ЗПО	1.543.894	1.742.332	-11,39%
Вкупно	239.391.770	204.813.777	16,88%

Состојбата на ИБНР-настанати, но непријавени штети за 2024 година изнесува 91.894.470 мкд, односно за 20,58% во помал износ во однос на 2023 година. Во следната табела е дадена структурата на штети.

Продукти	2024	2023	2024/2023 год
	ИБНР	ИБНР	%
АО	46.271.747	3.228.004	1333,45%
КАСКО	267.438	230.033	16,26%
ИМОТ	95.259	50.488	88,68%
НЕЗГОДА	2.560.373	86.190.431	-97,03%
ЗЕЛЕНА КАРТА	41.841.007	25.214.078	65,94%
ОДГОВОРНОСТ	16.652	94.214	-82,33%
ЗПО	841.994	705.909	19,28%
Вкупно	91.894.470	115.713.157	-20,58%

Реосигурување

Друштвото е должно во друштво за осигурување за активно реосигурување да ги реосигура обврските од договорите за осигурување, над износот што со табелата за максимално покритие е предвидено друштвото да ги покрие со сопствени средства.

Друштвото за осигурување регистрирано за активно реосигурување е должно понудените вишоци на ризици кои не може да ги покрие со сопствени средства да ги реосигура кај други друштва за осигурување регистрирани за активно реосигурување.

Друштвото секоја деловна година донесува Програма за потребите од реосигурување, во зависност од структурата на осигурителното портфолио и да определи со кои договори за реосигурување ќе го обезбеди вишокот на ризик.

Друштвото изготвува и опис на статистичките основи кои се користат за следење на адекватноста на реосигурителното покритие, вклучително со презентација на статистичките методи кои се користени за соодветна процена на ризик.

Друштвото се раководи според насоките на реосигурување на Граве концернот и сите договори за реосигурување се склучени со матичното друштво ГРАЗЕР АГ кој гарантира и нуди оптимална реосигурителна заштита.

Опис на договорите за реосигурување по класи на осигурување

Класа 10

Во однос на класата 10-Осигурување од автоодговорност, (одговорност кон трети лица) вклучувајќи ризици од зелена карта Друштвото има склучено непропорционален договор XL (excess of loss) за реосигурување со максимален самопридржај на Друштвото од 300.000 евра. Договорот е склучен со Грацер Векселзајтиге Осигурително Акционерско Друштво, Грац.

Класа 7(карго), 8 и 9(имот)

Друштвото има непропорционален договор од типот XL (excess of loss) за карго (класа 7) и за имотното осигурување (класа 8 и 9) со максимален самопридржај од 200.000 евра.

Максималното покритие на реосигурителот по овој договор изнесува до 300.000 евра за карго и 9.800.000 евра за имотните осигурувања вклучувајќи ги ризиците – пожар, удар на гром, експлозија, олуја, паѓање на воздушни летала, пари во каса и при пренос, објекти во градба и монтажа, прекин на работа, кршење стакло, провална кражба и разбојништво, излив на вода, природни непогоди вклучително и земјотрес.

Договорот е склучен со Грацер Векселзајтиге Осигурително Акционерско Друштво, Грац.

Друштвото има дозвола за работа за класите 1,3,5,11,12,13,18, но не склучи трети договори за реосигурување во 2023 година и по план за работа доколку ризикот го надминува максималниот самопридржај обезбедува факултативно реосигурување пред склучувањето на оригиналните полиси за осигурување.

Во 2024 е склучен факултативен договор за класа 13-општа одговорност – пропорционален договор со покритие до 500.000 евра, каде самопридржајот е 0% и е цедиран 100 % во Грацер Векселзајтиге Осигурително Акционерско Друштво, Грац.

Финансиски резултат и Финансиска состојба

Друштвото во извештајниот период оствари позитивен финансиски резултат, односно добивка пред оданочување во износ од 43.723.187 МКД и по оданочување во износ од 41.705.072 МКД зголемено за 18.489.524 МКД споредбено со претходна година (2023: добивка 23.215.548 МКД)

Категориите на приходи и на расходи признати до степенот на завршеност на денот на билансот во годината на известувањето детално се дадени подолу.

Опис на позиција	Износ во МКД		промена во %
	31.12.2024	31.12.2023	
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	635.688.774	444.966.438	42,9%
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)	601.622.799	413.436.702	45,5%
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	21.255.247	20.428.897	4,0%
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	3.460.905	1.617.874	113,9%
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОС.	5.757.303	3.839.314	50,0%
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	3.592.520	5.643.651	-36,3%
B. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	591.965.587	421.750.890	40,4%
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	259.366.967	170.036.483	52,5%
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	289.624.913	209.501.770	38,2%
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА	434.245	1.957.849	-77,8%
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОС.	33.683.617	26.676.246	26,3%
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	4.761.718	9.337.818	-49,0%
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	4.094.127	4.240.724	-3,5%
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ	43.723.187	23.215.548	88,3%
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	2.018.115		#DIV/0!
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ	41.705.072	23.215.548	79,6%

❖ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во 2023 година Друштвото оствари приходи од работење во износ од 635.688.774 МКД што е за **190.722.336 МКД** во повисок обем од остварениот во 2023 година.

Влијание на ова зголемување има:

ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) 188.186.097 МКД

Нето приходите од премија за 2024 година изнесуваат 601.622.799 МКД кое што претставува зголемување во однос на 2023 година за 45,5%, односно за 188.186.097 МКД,

Главна како резултат на :

- Бруто полисирана премија за осигурување 194.588.963 МКД,
- Бруто полисирана премија предадена во реосигурување 11.793.477 МКД,
- Промена во бруто резервата за преносна премија -6.535.913 МКД,
- Промена во бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување (-1.145.302 МКД).

ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА 826.350 МКД

Во текот на 2024 година Друштвото реализираше приходи по основ на вложувања во износ од 21.255.247 МКД односно 826.350 МКД над остварените во 2023 година (2023: 20.429.897 МКД).

- Приходи од камати 2.802.882 МКД, поголема реализација на приходите од камати,
- Позитивни курсни разлики -810.213 МКД,
- Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност -832.116 МКД,
- Реализирани добивки од продажба на вложувања -331.512 МКД,
- Останати приходи од вложувања -2.691 МКД

ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ 1.843.031 МКД

Во текот на 2024 година Друштвото реализираше приходи по основ на провизии од Реосигурување во износ од 3.460.905 МКД, и се за 1.843.031 МКД во поголем износ споредбено со претходна година (2023: 1.617.874 МКД).

ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ 1.917.989 МКД

Во 2024 година Друштвото оствари останати осигурителни приходи во износ 5.757.303 МКД, што е за 1.917.989 МКД во повисок обем во споредба со 2023 година.

Зголемениот приходот е како резултат на:

- Приходи од Гарантен Фонд по основ на надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила 3.889 МКД
- Приходи од Гарантен Фонд по основ на реализирани регресни побарувања (вонсудски и судски) 1.308.372 МКД
- Приходи од друштвата за осигурување по основ на надомест за обработка на услужни исплатени штети 605.678 МКД

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ -2.051.131 МКД

Во 2024 година останатите приходи на Друштвото изнесуваат 3.592.520 МКД, и се за 2.051.131 МКД во помал износ споредбено со 2023 година.

Зголемениот приходот е како резултат на:

- Приходи по основ на краткорочни тековни средства 2.632 МКД
- Приходи по основ на казни и надоместоци -290.696 МКД
- Приходи од минати години -199.274 МКД
- Приходи од добивка од Гарантен фонд 178.403 МКД
- Останати финансиски и други приходи -1.742.196 МКД

❖ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Расходите од работењето на Друштвото за 2024 година изнесуваат 591.965.587 МКД, зголемени за **170.214.697 МКД** во споредено со 2023 година (2023: 421.750.890 МКД). Влијание на ова зголемување има:

НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) 89.330.484 МКД

Нето трошоци за штети за 2024 година изнесуваат 259.366.967 МКД (2023: 170.036.483 МКД), споредбено со претходна година претставуваат зголемување за 52,5% или за 89.330.484 МКД во апсолутен износ

- Бруто исплатени штети -98.891.690 МКД
- Приход од бруто реализирани регресни побарувања 304.198 МКД
- Бруто исплатени штети – дел за реосигурување -184.445.073 МКД
- Промени во бруто резервите за штети 187.868.977 МКД
- Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување 183.787.678 МКД

НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 79.114.086 МКД

Нето трошоците за спроведување на осигурувањето во деловната 2024 година изнесуваат 289.624.913 МКД што претставува раст за 38,2% или 80.123.143 МКД во поголем износ во однос со истиот период од претходна година (2023: 209.501.770 МКД).

- Трошоци за стекнување 71.297.622 МКД,
- Административни трошоци 8.825.521 МКД,

Трошоците за стекнување во 2024 година изнесуваат 226.128.707 МКД (2023: 154.831.085 МКД). Истите учествуваат со 78% во вкупните нето трошоци за спроведување на осигурување.

Односно 22% од нето трошоците за спроведување на осигурување во 2024 година во износ од 63.496.206 МКД (2023: 54.670.685 МКД) се однесуваат на административните трошоци на Друштвото.

ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА -1.523.604 МКД

Трошоците за вложувања во 2024 година изнесуваат 434.245 МКД, и се за 1.523.604 МКД во помал износ во однос на 2023 година (2023: 1.957.849 МКД)

- Негативни курсни разлики -812.264 МКД
- Вредносно усогласување (нерезлизирани загуби) -473.970 МКД
- Останати трошоци од вложување -237.370 МКД

ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 7.007.371 МКД

Во 2024 година останатите осигурителни технички трошоци изнесуваат 33.683.617 МКД (2023: 26.676.246 МКД) и се за 7.007.371 МКД во поголем износ во однос на 2023 година.

ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА -4.576.100 МКД

Друштвото изврши исправка на вредноста на побарувањата по основ неплатена премија по кој основ искажа трошокот во износ од 4.761.718 МКД (во 2023: 9.337.818 МКД)

ОСТАНАТИ РАСХОДИ ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА -146.597 МКД

Во 2024 година останатите расходи вклучувајќи и вредносните усогласувања изнесуваат 4.094.127 МКД, и се помали за 146.597 МКД во однос на 2023 година (2023: 4.240.724 МКД)

- Загуби поради обезвреднување на останатите побарувања, освен на побарувањата по основ на премија 1.876.058 МКД, зголемувањето пред се се должи на ефектот на растот на расход од исправка на останатите побарувања споредбено со претходна година.
- Останати расходи -2.022.655 МКД.

ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ

Добивката пред оданочување за деловната година резултира во износ од 44.732.244 МКД зголемувајќи се за 21.516.696 МКД споредбено со претходна година (2023: добивка 23.215.548 МКД).

❖ ФИНАНСКА ПОЛОЖБА

Вкупната Актива на Друштвото на 31.12.2024 година изнесува 1.106.611.478 МКД и забележува зголемување за 14,4% или во износ од 139.282.741 МКД во споредба со претходна година (2023: 967.328.737 МКД).

НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА на 31.12.2024 година изнесуваат 901.312 МКД опфаќат 0,1% од активата и се намалени за -314.529 МКД во споредба со претходна година (2022: 1.215.841 МКД). Вклучуваат воглавно набавка на нов софтвер и надградба на постоечки софтвер, за подобрување на оперативната работа.

ВЛОЖУВАЊА на 31.12.2024 година изнесуваат 798.818.567 МКД и се зголемени за 126.385.956 МКД споредбено со претходна година (2023: 672.432.611 МКД), опфаќат 72,2% од активата, се состојат од вложувања во заеднички контролирани ентитети преку вложувањето во Националното Биро за осигурување, вложувањата во банкарски депозити, вложувања во хартии од вредност, вложувања во удели во инвестициските фондови.

Зголемувањето на Вложувањата за 126.385.956 МКД, се должи на:

- зголемување на вложувањата во Гарантниот Фонд на НБО за 4.388.297 МКД,
- намалување на вложувањата во државни записи за -19.313.322 МКД,
- зголемување на вложувањата во државни обврзници за 60.000.000 МКД,
- зголемување на вложувањата во удели во инвестициските фондови за 33.310.981 МКД
- зголемување на вложувањата во банкарски депозити за 48.000.000 МКД

ДЕЛ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ на 31.12.2024 година изнесуваат 50.537.105 МКД и се намалени за 14.859.447 МКД споредбено со претходна година (2022: 65.396.552 МКД), опфаќат 4,6% од активата на билансот.

ПОБАРУВАЊАТА се состојат од побарувања од непосредни работи во осигурување, и останати побарувања. Вкупните побарувања на 31.12.2024 година изнесуваат 119.524.351 МКД и се намалени за 4.024.341 МКД споредбено со претходна година (2023: 123.548.692 МКД); опфаќаат 7,9% од активата на билансот.

ОСТАНАТИ СРЕДСТВА на 31.12.2024 година изнесуваат 21.669.578 МКД и се зголемени за - 6.069.087 МКД во споредба со претходна година (2023: 15.600.491 МКД), опфаќаат 2,0% од активата на билансот. Останатите средства се состојат од материјални средства кои служат за вршење на дејноста, парични средства и останати парични еквиваленти, и залихи на ситен инвентар.

АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА на 31.12.2024 година изнесуваат 115.160.565 МКД, и се зголемени за 26.496.394 МКД во споредба со претходна година (2023: 88.864.171 МКД), опфаќаат 10,4% од активата на билансот.

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ на 31.12.2024 година изнесува 315.222.664 МКД и се зголемени за 42.713.313 МКД во споредба со претходна година (2022: 272.509.351 МКД), опфаќаат 28,5% од пасивата на билансот.

БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ на 31.12.2024 година изнесуваат 692.513.857 МКД и се зголемени за 92.608.983 МКД во споредба со претходна година (2023: 599.904.874 МКД), опфаќаат 62,6% од пасивата на билансот.

Зголемувањето на бруто техничките резерви се состои од :

- Бруто резерви за преносни премии 81.849.678 МКД
- Бруто резерви за штети 10.759.305 МКД

ОСАТАНАТИ РЕЗЕРВИ на 31.12.2024 година изнесуваат 2.852.945 МКД, и се зголемени за 1.336.231 МКД во споредба со претходна година (2023: 1.516.714 МКД), опфаќаат 0,2% од пасивата од билансот.

ОБВРСКИТЕ на 31.12.2024 година изнесуваат 68.418.226 МКД и се намалени за 3.282.738 МКД во споредба со претходна година (2023: 71.700.964 МКД), опфаќаат 6,2% од пасивата на билансот. Обврските се состојат од обврски од непосредни работи во осигурување, обврски од работи на соосигурување и реосигурување, и останати обврски.

Технички резултат од работењето по класи за 2024 година

ГРАВЕ неживот А.Д. Скопје										
Технички резултат од работењето по класи за 2024 година										
Ред. Број	НАЗИВ	Лични незгоди (01)	Каско осигурување (03)	Карго (07)	Осигурување на имот (08)	Осигурување на имот (09)	АО вкупно (10)	Одговорност (13)	Здравствено осигурување (18)	вкупно
1	Бруто полисирана премија	30.509.350	28.807.440	-	4.013.396	2.376.703	650.490.077	599.481	5.619.148	722.415.595
2	Бруто полисирана премија предадена во реосиг.	-	-	-	4.995.504	2.958.300	30.377.050	-	-	38.330.854
3	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел :	-	-	-	-	-	-	(612.264)	-	(612.264)
4	Промена на преносната премија	2.035.112	6.126.204	-	(27.386)	180.553	73.549.905	(20.568)	5.856	81.849.678
5	НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (1-2+ 3-4)	28.474.238	22.681.236	-	(954.723)	(762.150)	546.563.122	7.785	5.613.291	601.622.799
6	Останати осигурително технички приходи, намалени за	243.145	229.581	-	31.985	18.941	5.184.091	4.778	44.782	5.757.303
7	Останати приходи	297.883	281.266	-	39.185	23.205	6.351.168	5.853	54.863	7.053.425
8	ВКУПНО ПРИХОДИ (5+6+7)	29.015.265	23.192.083	-	(883.552)	(720.004)	558.098.382	18.416	5.712.937	614.433.527
9	ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ	6.720.854	17.849.740	-	980.177	-	231.138.899	23.175	2.654.122	259.366.967
а	Бруто исплатени штети	6.439.063	14.035.023	-	508.151	-	227.162.258	-	2.716.474	250.860.969
б	Бруто исплатени штети - дел за реосигурување	-	-	-	359.783	-	14.249.062	-	-	14.608.845
б	Промена во бруто резервацѝ за штети	281.791	3.814.717	-	831.809	-	5.870.166	23.175	(62.352)	10.759.306
в	Промена во бруто резервацѝ за штети - дел за рео.	-	-	-	-	-	(14.247.183)	-	-	(14.247.183)
г	Намалување за приходот од бруто реализирани регресѝ	-	-	-	-	-	1.891.646	-	-	1.891.646
10	ПРОМЕНИ ВО бруто еквализациона резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ПРОМЕНИ ВО останатите бруто технички резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ	9.468.508	8.061.906	-	1.434.690	602.455	206.062.859	173.842	324.446	226.128.707
а	Провизија	8.660.618	8.221.146	-	1.333.441	484.772	199.199.857	138.741	24.026	218.062.601
б	Останати трошоци за стекнување	1.510.680	1.426.410	-	198.725	117.683	32.209.227	29.683	278.234	35.770.642
в	Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	(702.790)	(1.585.649)	-	(97.476)	-	(25.346.224)	5.417	22.186	(27.704.536)
14	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ	2.681.598	2.532.009	-	352.755	208.899	57.174.364	52.691	493.891	63.496.206
15	Останати осигурително технички трошоци , намалени	33.437	466.529	-	4.398	2.605	33.169.832	657	6.158	33.683.617
16	Врдносно усогласување на побарувањата по основ на	(85.976)	823.953	-	-	461.638	3.548.617	(20.039)	33.525	4.761.718
17	Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласува	172.905	163.260	-	22.745	13.469	3.686.506	3.397	31.845	4.094.127
18	ВКУПНО ТРОШОЦИ (9+10+11+12+13+14+15+16+17)	18.991.325	29.897.398	-	2.794.765	1.289.066	534.781.077	233.723	3.543.988	591.531.342
19	Добивка (+) /Загуба (-) (8-18)	10.023.940	(6.705.315)	-	(3.678.317)	(2.009.070)	23.317.305	(215.307)	2.168.949	22.902.185

Коефициенти на :	Лични незгоди (01)	Каско осигурување (03)	Карго (07)	Осигурување на имот (08)	Осигурување на имот (09)	АО вкупно (10)	Одговорност (13)	Здравствено осигурување (18)	вкупно
Трошоци за Штети (9/5)	23,6	78,7	-	(102,7)	-	42,3	297,7	47,3	43,1
Промени во бруто еквализационата резерва (10/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во останатите бруто технички резерви(11/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за попусти (12/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за стекнување (13/5)	33,3	35,5	5,0	(150,3)	(79,0)	37,7	2.232,9	5,8	37,6
Административни трошоци (14/5)	9,4	11,2	8,8	(36,9)	(27,4)	10,5	676,8	8,8	10,6
Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување (15/5)	0,1	2,1	0,1	(0,5)	(0,3)	6,1	8,4	0,1	5,6
Врдносно усогласување на побарувањата по основ на премија (16/5)	(0,3)	3,6	-	-	(60,6)	0,6	(257,4)	0,6	0,8
Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања (17/5)	0,6	0,7	0,6	(2,4)	(1,8)	0,7	43,6	0,6	0,7
Комбиниран коефициент	66,7	131,8	14,4	(292,7)	(169,1)	97,8	3.002,1	63,1	98,3

ГРАВЕ неживот А.Д. Скопје										
Коефициент на штети за 2024 година										
Р/Број	Н А З И В	Лични незгоди (01)	Каско осигурување (03)	Карго (07)	Осигурува ње на имот (08)	Осигурувањ е на имот (09)	АО вкупно (10)	Одговорност (13)	Здравствено осигурување (18)	ВКУПНО
1	Бруто полисирана премија	30.509.350	28.807.440	0	4.013.396	2.376.703	650.490.077	599.481	5.619.148	722.415.595
2	Бруто полисирана премија предадена во реосигур.	-	-	-	4.995.504	2.958.300	30.377.050	-	-	38.330.854
3	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел :	-	-	-	-	-	-	(612.264)	-	(612.264)
4	Промена на преносната премија	2.035.112	6.126.204	-	(27.386)	180.553	73.549.905	(20.568)	5.856	81.849.678
5	НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (1-2+3-4)	28.474.238	22.681.236	0	(954.723)	(762.150)	546.563.122	7.785	5.613.291	601.622.799
6	ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ	6.720.854	17.849.740	-	980.177	-	231.138.899	23.175	2.654.122	259.366.967
а	Бруто исплатени штети	6.439.063	14.035.023	-	508.151	-	227.162.258	-	2.716.474	250.860.969
в	Бруто исплатени штети - дел за реосигурување	-	-	-	359.783	-	14.249.062	-	-	14.608.845
б	Промена на резервација за штети	281.791	3.814.717	-	831.809	-	5.870.166	23.175	(62.352)	10.759.306
в	Промена на резервација за штети - дел за рео	-	-	-	-	-	(14.247.183)	-	-	(14.247.183)
г	Намалување за приходот од бруто реализирани регреси	-	-	-	-	-	1.891.646	-	-	1.891.646
7	ПРОМЕНИ ВО БРУТО ЕКВИЛИЗАЦИОНАТА РЕЗЕРВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Коефициенти на :	Лични незгоди (01)	Каско осигурување (03)	Карго (07)	Осигурува ње на имот (08)	Осигурувањ е на имот (09)	АО вкупно (10)	Одговорност (13)	Здравствено осигурување (18)	ВКУПНО
	Трошоци за Штети (9/5)	23,6	78,7	-	(102,7)	-	42,3	297,7	47,3	43,1
	Промени во бруто еквилизационата резерва (10/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Годишниот извештај за работењето за годината што завршува на 31 Декември 2024 е разгледан и одобрен од Надзорниот Одбор на Друштвото и е потпишан во негово име од:



Г-дин Селаудин Имами
Член на Управен одбор



Г-дин Ненад Стаменков
Член на Управен одбор



Г-ѓа Елизабета Божиновска
Претседател на Управен одбор

ПРИЛОЗИ

БУ: Биланс на успех

БС: Биланс на состојба

МС: Маргина на солвентност

КС: Пресметка на капиталот

ВТР: Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви

БУ: Биланс на успех

01.01.2024 – 31.12.2024

Опис на позиција	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)	200	635.688.774	444.966.438
І. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	601.622.799	413.436.702
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	722.415.595	527.826.632
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	38.330.854	26.537.377
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	81.849.678	88.385.591
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209	-612.264	533.038
ІІ. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	21.255.247	20.428.897
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	0	0
2.1 Приходи од наемнини	213		
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		
3. Приходи од камати	216	18.699.350	15.896.468
4. Позитивни курсни разлики	217	244.916	1.055.129
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	2.227.004	3.059.120
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	83.977	415.489
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	83.977	415.489
6.3 Останати финансиски вложувања	222		
7. Останати приходи од вложувања	223		2.691
ІІІ. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223а	3.460.905	1.617.874
ІV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	5.757.303	3.839.314
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	3.592.520	5.643.651
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226	591.965.587	421.750.890
І. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	259.366.967	170.036.483
1. Бруто исплатени штети	228	250.860.969	349.752.659
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	1.891.646	1.587.448
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	14.608.845	199.053.918
5. Промени во бруто резервите за штети	232	10.759.306	-177.109.671
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	-14.247.183	-198.034.861
ІІ. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	0	0
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	0	0
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239	0	0
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242	0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		
ІІІ. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	0	0
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		
ІV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	0	0
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	289.624.913	209.501.770
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252	226.128.707	154.831.085
1.1 Провизија	253	218.062.601	153.656.818

1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	34.194.988	30.521.887
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	1.575.654	1.379.420
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	-27.704.536	-30.727.040
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	63.496.206	54.670.685
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	1.458.750	1.094.340
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258	22.341.308	21.538.050
2.2.1 Плати и надоместоци	258a	13.918.550	13.434.506
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б	1.164.639	1.260.387
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в	5.865.607	5.708.805
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д	1.392.512	1.134.352
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260	39.696.148	32.038.295
2.4.1 Трошоци за услуги	260a	33.413.890	26.700.085
2.4.2 Материјални трошоци	260б	3.037.394	2.717.220
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в	3.244.864	2.620.990
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	434.245	1.957.849
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		
2. Трошоци за камати	263		
3. Негативни курсни разлики	264	374.888	1.187.152
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		473.970
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266	0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		
5.3 Останати финансиски вложувања	269		
6. Останати трошоци од вложувања	270	59.357	296.727
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	33.683.617	26.676.246
1. Трошоци за превентива	272		
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	33.683.617	26.676.246
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	4.761.718	9.337.818
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	4.094.127	4.240.724
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276	43.723.187	23.215.548
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277	0	0
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	2.018.115	
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280	41.705.072	23.215.548
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281	0	0

БС: Биланс на состојба

01.01.2024 – 31.12.2024

Опис на позицијата	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	4	5
АКТИВА			
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	901.312	1.215.841
1. Гудвил	002		
2. Останати нематеријални средства	003	901.312	1.215.841
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004	798.818.567	672.432.611
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	0	0
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	0	0
1.1 Земјиште	007		
1.2 Градежни објекти	008		
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	0	0
2.1 Земјиште	010		
2.2 Градежни објекти	011		
2.3 Останати материјални средства	012		
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	20.657.087	16.268.790
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		

2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	20.657.087	16.268.790
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	778.161.480	656.163.821
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	29.146.131	48.459.453
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023	29.146.131	48.459.453
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	521.230.667	461.230.667
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027	521.230.667	461.230.667
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	105.784.682	72.473.701
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034	105.784.682	72.473.701
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	122.000.000	74.000.000
4.1 Дадени депозити	036	122.000.000	74.000.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		
4.3 останати заеми	038		
4.4 Останати пласмани	039		
5. Деривативни финансиски инструменти	040		
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	50.537.105	65.396.552
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	2.150.196	2.762.460
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	48.386.909	62.634.092
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051	0	470.379
1. Одложени даночни средства	052		
2. Тековни даночни средства	053	0	470.379
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054	119.524.351	123.548.692
И. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	97.848.183	76.836.390
1. Побарувања од осигуреници	056	97.848.183	76.836.390
2. Побарувања од посредници	057		
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059	9.276.714	0
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	9.276.714	
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	12.399.454	46.712.302
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	4.240.446	6.142.409
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	8.159.008	7.905.297
3. Останати побарувања	066	0	32.664.596
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068	21.669.578	15.600.491
И. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЛИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	3.742.038	3.778.955
1. Опрема	070	2.379.071	2.415.988
2. Останати материјални средства	071	1.362.967	1.362.967
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	17.927.540	11.821.536
1. Парични средства во банка	073	17.927.540	11.821.536
2. Парични средства во благајна	074		
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		

III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	115.160.565	88.664.171
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		
2. Одложени трошоци на стекнување	080	111.248.425	83.543.889
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081	3.912.140	5.120.282
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083	1.106.611.478	967.328.737
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084	66.325.714	66.466.310
ПАСИВА			
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	314.213.607	272.509.351
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	513.701.748	513.701.748
1. Запишан капитал од обични акции	087	513.701.748	513.701.748
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		
3. Запишан а неуплатен капитал	089		
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091	-51.219	-50.403
1. Материјални средства	092		
2. Финансиски вложувања	093	-51.219	-50.403
3. Останати ревалоризациони резерви	094		
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095	50.999.828	50.999.828
1. Законски резерви	096	50.999.828	50.999.828
2. Статутарни резерви	097		
3. Резерви за сопствени акции	098		
4. Откупени сопствени акции	099		
5 Останати резерви	100		
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101	0	0
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102	292.141.822	315.357.370
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103	41.705.072	23.215.548
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104	0	0
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	692.513.857	599.904.874
I. Бруто резерви за преносни премии	107	361.227.617	279.377.939
II. Бруто математичка резерва	108		
III. Бруто резерви за штети	109	331.286.240	320.526.935
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		
V. Бруто еквилизациона резерва	111		
VI. Бруто останати технички резерви	112		
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	2.852.945	1.516.714
1. Резерви за вработени	115	1.843.888	1.516.714
2. Останати резерви	116	1.009.057	
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	3.096.567	1.212.287
1. Одложени даночни обврски	118		
2. Тековни даночни обврски	119	3.096.567	1.212.287
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	68.418.226	71.700.964
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122	0	0
1. Обврски спрема осигуреници	123	0	0
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	9.276.549	23.514.017
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	9.276.549	23.514.017
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	59.141.677	48.186.947
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	31.417.728	34.844.106
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		
3. Останати обврски	133	27.723.949	13.342.841
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	25.516.276	20.484.547
С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+С	136	1.106.611.478	967.328.737
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137	66.325.714	66.466.310

МС_1 (н.о.) Потребно ниво на маргината на солвентност

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од член 75 став 6 од Законот	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	722.415.595	527.826.632
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110.691.000	95.008.794
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	17.194.495	0
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	127.885.495	95.008.794
Бруто исплатени штети	7	250.860.969	349.752.659
Нето исплатени штети	8	236.252.124	150.698.741
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0,94	0,50
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	120.438.106	47.504.397
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	718.482.948	609.766.638
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	331.286.240	320.526.934
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	486.442.943	202.388.246
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	187.775.415	242.635.109
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	48.821.608	63.085.128
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	0	0
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	48.821.608	63.085.128
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	45.978.490	31.542.564
Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))	22	120.438.106	47.504.397

МС_2 (н.о.): Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	120.438.106	47.504.397

КС: Пресметка на капиталот

	Озн ака	Износ 100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11-I12-I13)	I	313.312.295
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акцио. кап. од кумулативни приоритетни акции	I1	513.701.748
Премии од емитирани обични акции	I2	
Законски и статутарни резерви	I3	50.999.828
Пренесена нераспределена добивка	I4	-
Нераспределена добивка од тековната година	I5	41.705.072
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	
Долгорочни нематеријални средства	I7	901.312
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	292.141.822
Нереализирана загуба од сопственички инструменти распо. за продажба мерени по објективна вредност	I9	
Нереализирана загуба од вреднување на финансиските средства расположливи за продажба	I10	51.219
Нето негативни ревалоризациски резерви и останатите разлики од вреднување коишто произлегуваат од вложувања во придружени друштва или заед. Влож. коишто се вред. со користење на методот на главнина	I11	
Останати одбивни ставки поради непочитување на ограничувањата при вложување на средствата од капиталот, предвидени во членот 73-а од ЗСО	I12	
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4+II5+II6), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	
Субординирани должнички инструменти	II3	
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	
Нереализирана добивка од ревалор. на сопств. Инстр. коишто се распол. за прод. и мерени по обје. Вред.	II5	
Нереализир. добивка од ревалоризац. на должни. инстр. Располо. за прод., мерени по објек. вредност	II6	
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	313.312.295
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други влож. во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	
КАПИТАЛ I + II – IV	V	313.312.295

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	120.438.106
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	
Капитал	VI3	313.312.295
Гарантен фонд*	VI4	184.485.000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5	128.827.295
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	192.874.189
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодвениот износ наведен во член 77 став (3) од Законот

ВТР: Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви

	Број	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
		1	2	3
Видови дозволени вложувања	I			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	I1	3%	17.927.540	3%
Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРМ	I2	60%	122.000.000	12%
Хартии од вредност издадени до Р.М или НБРМ	I3	80%		0%
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ	I4	80%	550.376.798	71%
Обврзници и други должнички хартии од вредност кои ги издаваат или за кои гарантираат единиците на локалната самоуправа на РМ	I5	10%		0%
Обврзници и други должнички хартии со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	I6	35%		0%
Обврзници и други должнички хартии со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ, ако нивен издавач е правно лице со седиште во РМ	I7	5%		0%
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	I8	25%		0%
Акции со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ, ако нивен издавач е правно лице со седиште во РМ	I9	5%		0%
Удели во трговски друштва во РМ	I10	5%		0%
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	I11	20%	105.784.682	14%
Долгорочни обврзници и други долгорочни хартии од вредност чиј издавач е земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I12	20%		0%
Долгорочни обврзници и други долгорочни хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I13			0%
Акции чиј издавач е странско акционерско друштво со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во земјите членки на ЕУ или земјите членки на ОЕЦД	I14			0%
Удели на инвестициски фондови со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I15			0%
Друг вид на вложување согласно правилата на АСО, под услов тоа да не е во спротивност со став (2) од член 89 од ЗСО	I16			0%
Вложувања кои не се предвидени со Правилникот	II			0,0%

НАПОМЕНА: Вложувањата од точка 5 и точка 8 од оваа табела не смеат да надминат 5 % кај ист издавач и вложувањата од точка 7 и точка 9 од оваа табела не смеат да надминат 1 % кај ист издавач.

Ставка	Број	Износ
Вкупно дозволени вложувања на средства	III	796.089.020
Вкупно нето технички резерви	IV	641.976.752
Резерви за преносни премии	IV1	359.077.421
Резерви за бонуси и попусти	IV2	0
Резерви за штети	IV3	282.899.331
Други технички резерви	IV4	
Еквализациона резерва	IV5	
Разлика (IV-III)	V	154.112.268